



СЛУЖІ

91001 Skopje
Feb 51

Цена на овој број е 36 динари. —
Преплатата за 1978 година изнесува
620 динари — Редакција: Улица Јо-
вана Ристика бр 1, Потп. фпх 226 —
Телефони: Нитова 650-135; Уредин-
што 651-665; Служба за претплати
651-732; Комерцијален сектор 651-671;
Телекс 11756

2. Кредити кај Народната банка на Југославија можат да користат деловните банки и другите финансиски организации што ги исполнуваат прописаните услови на кредитната способност и што во својата деловна политика се придржуваат кон самоуправните спогодби и општествени договори за политиката на формирањето и пласирањето на средствата на банките, како и кон спогодбите и договорите за каматните стапки што банките можат да ги договараат во своето работење.

3. Како деловна банка, во смисла на оваа одлука, се смета и деловната единица на банка што, сообразно со член 25 од Законот за банките и за кредитното и банкарското работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/71, 71/72, 40/73 и 59/73), може самостојно, од свое име и за своја сметка, да воспоставува односи со Народната банка на Југославија, со народните банки на републиките и со народните банки на автономните покраини и со други банки.

Самостојното воспоставување на односите со Народната банка на Југославија, во смисла на став 1 од оваа точка, може да се примени врз деловната единица, што има жиро-сметка, што самостојно го формира резервниот фонд, средствата на резервниот фонд ги држи на својата сметка, односно на заедничката сметка ако тие средства се здружени, самостојно ја пресметува и издвојува задолжителната резерва, и самостојно ги применува другите мерки на кредитно-монетарната и девизната политика.

Ако средствата на резервниот фонд се здружени како заеднички средства од повеќе деловни единици или за сите деловни единици на ниво на деловната банка, ќе се смета дека деловната единица ги исполнува условите во смисла на одредбата на став 2 од оваа точка, само ако здружените средства на заедничката сметка во целост се користат во согласност со важечките прописи за употребата и користењето на средствата на резервниот фонд на банките.

Народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини водат евиденција за деловните банки и деловните единици на тие банки што ги исполнуваат условите од точка 2 на оваа одлука и од ст. 1, 2 и 3 на оваа точка.

Како финансиска организација, во смисла на оваа одлука, се смета Фондот за кредитирање и осигурување на извозни работи.

4. Народната банка на Југославија во 1976 година, преку народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини (во натамошниот текст: народната банка), односно преку деловните банки и други финансиски организации, ќе обезбеди насочување на средствата од примарната емисија за финансирање на определени потреби во обртни средства на организациите на здружен труд во стопанството, и тоа:

1) за кредитирање на производството и на залихите на определени земјоделски производи;

2) за кредитирање на работите на извоз на стоки и услуги;

3) за кредитирање на насочувањето на определен увоз од земјите во развој и од определени валутни подрачја;

4) за кредитирање на продажбата на домашна опрема и бродови на кредит во земјата;

5) за кредитирање на производството и на залихите на производи во областите и гранките на стопанството на териториите на Социјалистичка Република Црна Гора и на Социјалистичка Автономна Покраина Косово.

Кредитите за намените од одредбите под 1 и 2 став 1 од оваа точка ќе им се даваат на деловните и други финансиски организации до износите што ќе ги утврди Народната банка на Југославија во согласност со Основите на заедничката кредитно-монетарна политика во 1976 година, а зависно од обемот и вредноста на производството и на залихите на определени земјоделски производи, односно од обемот на извозните работи, а кредити за намените под 3, 4 и 5 став 1 од оваа точка — до износите утврдени во тие основи.

5. Кредитите од точка 4 став 1 под 1 на оваа одлука — за кредитирање на производството и на залихите на определени земјоделски производи — деловните банки можат да ги користат врз основа

на соодветна документација и под услов за тие намени претходно да им дале соодветни кредити на организациите на здружен труд.

Кредитите од став 1 на оваа точка деловните банки можат да ги користат, и тоа:

1) за кредитирање на производството на пченица и оризова арпа, на комерцијалното производство на пченица, на производството на сончоглед, соја, шеќерна репа и тутун — до височината од 50% од состојбата на кредитот што за тоа производство деловната банка им го дала на организациите на здружен труд врз основа на договори за производство и испорака склучени со организациите на здружен труд што се занимаваат со преработка, односно доработка на тие производи, а најмногу до височината од 25% од вредноста на договореното производство пресметана по гарантираните цени, минималните откупни цени, односно цените на чинењето за семенска пченица и семенска пченица, и под услов роквите за враќање на дадените кредити, почнувајќи од денот на почетокот на нивното користење да не се подолги од 12 месеци и да не го преминуваат: за пченица 15 август, за оризова арпа 30 ноември, за сончоглед и соја 31 октомври, за шеќерна репа 31 декември и за пченица 15 декември тековната година, а за тутун — 31 март наредната година;

2) за кредитирање на гоеењето на говеда, свињи и овци — до височината од 25% од состојбата на кредитот што за тоа гоеење деловната банка им го дала на организациите на здружен труд што се занимаваат со гоеење на добиток, врз основа на договори за производство и испорака склучени со организациите на здружен труд што се занимаваат со промет и преработка на добиток, а регистрирани кај Фондот за унапредување на производството и пласманот на добиток и добиточни производи или кај Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи, и под услов кредитираната вредност на договореното производство на гоеењето на говеда, свињи и овци да е пресметана по гарантираните цени и роковите за враќање на дадените кредити, почнувајќи од денот на почетокот на нивното користење, да не се подолги од 9 месеци за гоеење на говеда, односно од 6 месеци за гоеење на свињи и овци;

3) За кредитирање на сезонските залихи на домашна пченица, оризова арпа, односно ориз, на комерцијалните залихи на пченица, на залихите на сончоглед, соја, домашно сурово масло, шеќерна репа, односно шеќер и тутун — до височината од 50% од износот на кредитите што деловната банка им ги дала на организациите на здружен труд што се занимаваат со преработка, односно доработка на тие производи, и тоа врз основа на исправи за количеството и вредноста на кредитираните залихи, пресметани по гарантираните цени, по минималните откупни цени односно по цените на чинењето за семенската пченица и семенската пченица и под услов со договорот за кредитот да е предвидено враќање на кредитот во месечни отплати, односно во согласност со трошењето или реализацијата на залихите и роковите за враќање на кредитот, почнувајќи од денот на почетокот на користењето на кредитот, да не се подолги, и тоа:

— од 12 месеци — за залихи на пченица, оризово арпа, ориз и пченица и да не го преминуваат: за пченица 31 јули, и за оризова арпа, односно ориз и пченица 31 октомври тековната година, а за семенска пченица — 31 јануари и семенска пченица — 31 мај наредната година;

— од 10 месеци — за залихи на сончоглед, соја сурово домашно масло, шеќерна репа, односно шеќер и да не го преминуваат: за сончоглед, соја и домашно сурово масло 31 јули тековната година, а за шеќерна репа, односно шеќер — 31 август наредната година;

— од 15 месеци — за залихи на тутун и да не го преминува 31 мај наредната година.

Кредитите од одредбите под 1 и 2 став 2 на оваа точка деловните банки можат да им ги даваат на организациите на здружен труд како за сопствено производство на определени земјоделски производи и за сопствено гоеење на добиток така и за производство, односно гоеење на добиток во кооперација со индивидуални земјоделски производители.

Кредити за намените од оваа точка деловните банки можат да користат кај народната банка врз основа на следните исправи што, во заверен препис или фотокопија, ги доставуваат до народната банка, и тоа:

1) договори за кредитите што деловната банка им ги дала на организациите на здружен труд;

2) договори за производството и испораката склучени помеѓу организациите на здружен труд од одредбите под 1 и 2 став 2 на оваа точка;

3) исправи за количеството и вредноста на кредитираните залихи на определени земјоделски производи, односно кредитираното гоеење на добиток.

Деловната банка е должна по кредитите дадени на организациите на здружен труд, покрај исправите од став 4 на оваа точка, да обезбеди и друга вообичаена документација од која со сигурност може да се утврди дека дадените кредити се користат строго наменски и дека во секое време се покриени со соодветна вредност на кредитираното производство, односно залихите на определени земјоделски производи и гоеењето на добиток.

6. Кредитите од точка 4 став 1 под 2 на оваа одлука — за кредитирање на работите на извоз на стоки и услуги, деловните банки можат да ги користат врз основа на соодветна документација, под услов за тие работи претходно да им даде соодветни кредити на организациите на здружен труд.

Кредитите од став 1 на оваа точка деловните банки можат да ги користат:

1) за кредитирање на извозот на стоки и услуги — до височината од 70% од состојбата на кредитите што за таа намена деловната банка им ги дала на организациите на здружен труд врз основа на исправи за извршениот извоз на стоки заверени од царинарницата и исправи за извршените услуги на странски порачувачи, и тоа.

— ако извозот се наплатува во девизи од значење за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања, под услов рокот за враќање на кредитите дадени за таа намена да не е подолг од 90 дена;

— ако извозот се наплатува во други девизи, под услов рокот за враќање на кредитите дадени за таа намена да не е подолг од 45 дена;

2) за кредитирање на извозот на стоки на комерцијален кредит — до височината од 70% од состојбата на кредитот што за таа намена деловната банка им го дала на организациите на здружен труд врз основа на исправи за извршениот извоз на стоки заверени од царинарницата, договор со странски купувач и соодветни хартии од вредност — ако тоа е предвидено со договорот со странскиот купувач, а под услов наплатата да е договорена во девизи што се од значење за одржувањето на ликвидноста во меѓународните плаќања и рокот за враќање на дадените кредити да не е подолг од 2 години за извоз на сервиска опрема, од една година за извоз на трајни потрошни добра, и од 6 месеци за извоз на други стоки;

3) за кредитирање на производството и за подготвување на стоки за извоз и за кредитирање на туристички и угостителски организации на здружен труд за нивното подготвување за вршење услуги на странски туристи — до височината од 30% од состојбата на кредитот што деловната банка за тие намени им го дала на организациите на здружен труд со рок за враќање до 3 месеци, а најмногу до

височината од 15% од вкупната состојба на кредитот од примарната емисија што деловните банки на територијата на републиката односно автономната покраина го користат за сите намени предвидени во оваа точка;

4) за кредитирање на определени залихи на метали, наменети за извоз — до височината од 30% од состојбата на кредит што деловната банка за тие залихи им го дала на организациите на здружен труд, со рок за враќање до 6 месеци;

5) за кредитирање на производството и за подготвување стоки за извоз по договорени работи што ги финансира меѓународна финансиска организација и кои се наплатуваат во готово — до височината од 50% од состојбата на кредитот што за таа намена деловната банка им го дала на организациите на здружениот труд врз основа на договор со странски купувач и доказ дека договорената работа ја финансира меѓународна финансиска организација, под услов рокот за враќање на кредитите дадени за таа намена да не е подолг од две години и наплатата на извозот да се врши во девизи што се од значење за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања;

6) за кредитирање на побарувањата од Меѓународната банка за обнова и развој по основ на извршени и платени работи и вградена опрема по инвестициони програми во Југославија, што делумно се финансираат од средствата на Меѓународната банка за обнова и развој — до височината од 50% од износот на кредитот што деловната банка ѝ го дала на организацијата на здружен труд — инвеститор врз основа на документацијата со која се докажува дека работите и опремата се платени и доказ дека работата ја финансира Меѓународната банка за обнова и развој, а под услов рокот за враќање на кредитот да не е подолг од 3 месеци, почнувајќи од денот на користењето на кредитот кај народната банка;

7) за кредитирање на побарувањата по дадени кредити за извоз на опрема и бродови на кредит и за изведување инвестициони работи во странство на кредит — до височината од 80% од износот на тие побарувања по кредитите што за тие намени деловната банка им ги дала на домашните извозници од сопствениот кредитен потенцијал односно до височината од 80% од износот на побарувањата по кредитите што за тие намени друга финансиска организација им ги дала на банките, а кои побарувања втасуваат во рок од 2 години, сметајќи од денот на давањето на кредитот на банката, односно на друга финансиска организација од страна на народната банка;

8) за кредитирање на извозот на стоки и услуги на кредит во земјите во развој — до височината до 80% од состојбата на кредитите што им се дадени на организациите на здружен труд за таа намена, со рок за враќање што не е подолг;

— од 2 години — за извоз на сервиска опрема;

— од една година — за извоз на трајни потрошни добра;

— од 6 месеци за извоз на други стоки и за извоз на услуги.

Кредитите од одредбата под 8 став 2 на оваа точка можат овластените банки да ги користат и за кредитирање на извозот на стоки и услуги во земјите во развој што се врши во рамките на краткорочни кредитни аранжмани склучени со банките од земјите во развој.

7. Со кредитите за извоз на стоки и услуги од точка 6 став 2 под 1 на оваа одлука се издначуваат, во смисла на оваа одлука, кредитите што деловната банка ги дава врз основа на договор за производство на опрема и бродови за извоз и договор за вршење услуги на странство, и тоа:

1) до височината на вредноста на одделна завршна фаза, ако со договорот е предвидено плаќање по фази;

2) до височината на договорениот аванс, ако со договорот е предвидено плаќање на аванс во девизи што се од значење за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања, а под услов авансот да втасува во рок од 90 дена од денот на давањето на кредитот од страна на деловната банка и неговата наплата да е обезбедена.

Роките за враќање на кредитите од точка 6 став 2 под 1 од оваа одлука, почнуваат да течат од денот на извршеното царинење на стоките, односно од денот на извршувањето на услугата.

Рокот од 90 дена за враќање на кредитите за извоз на стоки и услуги од точка 6 став 2 под 1 алинеја прва од оваа одлука, деловната банка може, по исклучок, да го продолжи до 120 дена почнувајќи од денот на царинењето на стоките, односно од денот на извршувањето на услугите, ако се во прашање извозни работи во рамките на договор за кооперација помеѓу организации на здружен труд и странски партнери.

Рокот од 90 дена за враќање на кредитите за извоз на стоки и услуги од точка 6 став 2 под 1 алинеја прва од оваа одлука деловната банка може да го продолжи до вкупно 150 дена и тој рок почнува да тече од денот на царинењето на стоките, односно од денот на извршувањето на услугите, ако е во прашање извоз во воневропски земји и ако корисникот на кредитот и поднесе на банката решение од народната банка за продолжување на рокот за внесување на девизите. По исклучок, рокот за враќање на тој кредит може да се продолжи и над 150 дена но најмногу до две години, ако кредитот е даден за извоз на опрема од домашно производство што домашни организации на здружен труд ја извезуваат и вградуваат во инвестициони објекти во странство, под услов.

1) домашната организација на здружен труд ја извезува инвестициони работи во странство;

2) со договорот за кредитот да е определена цената на извезената опрема како основ за утврдување на височината на кредитот и учеството на таа цена во вкупната вредност на договорените работи во странство намалена за износот на авансот и евентуалните други плаќања, односно давања во натура што втасале пред извозот на опремата;

3) со договорот за кредитот да е предвидено враќање на кредитот според определената динамика, во согласност со договорената динамика, на наплата на извршените работи во странство, со тоа што одделните отплати да се сразмерни на учеството на цената на извезената опрема во вкупната вредност на извршените работи и крајниот рок за враќање на кредитот да не е подолг од две години од денот на царинењето на извезената опрема;

4) деловната банка да се обврзе дека искористениот износ на кредитот ќе и го враќа на народната банка во согласност со динамиката на наплата што ја договорилa со корисникот на кредитот.

Рокот од 45 дена за враќање на кредитите за извоз на стоки и услуги од точка 6 став 2 под 1 алинеја втора од оваа одлука деловната банка може да го продолжи до вкупно 90 дена, што почнува да тече од денот на царинењето на стоките ако е во прашање извоз на производи на обоената металургија според меѓудржавните аранжмани „М“ и „Г“.

Деловните банки се должни во својата деловна политика, при определувањето на роковите за враќање на кредитите за извоз на стоки и услуги да водат сметка за фактичните рокови за наплатување на извозот на стоки и услуги и со договорот за кредитот да ги обврзат корисниците и кредитите да ги враќаат и пред договорениот рок ако наплатувањето се оствари пред тој рок.

Како услуги, во смисла на оваа одлука, се сметаат работите предвидени во член 64а од Законот

за прометот на стоки и услуги со странство, и тоа: работите на меѓународната шпедиција, работите на меѓународниот транспорт на стоки и патници, меѓународно-агенциските работи, туристичките работи со странство, работите на договорената контрола на квалитетот и квантитетот на стоките во меѓународниот промет, изведувањето на инвестициони работи во странство, застапувањето на странски фирми и други стопански услуги во надворешнотрговскиот промет што организациите на здружен труд можат да ги вршат под услов тие да се регистрираат за вршење на тие стопански услуги во надворешнотрговскиот промет, ако со тој закон не е определено поинаку.

8. Кредити за производство и подготвување на стоки за извоз и за кредитирање на туристички и угостителски организации на здружен труд за нивното подготвување за вршење услуги на странски туристи од точка 6 став 2 под 3 од оваа одлука — деловните банки можат да им даваат само на производителски, односно туристички и угостителски организации на здружен труд, и тоа врз основа на договор со странски порачувачи, пријави за склучената работа заверени од народната банка или други исправи со кои се докажува дека кредитираното производство, односно подготвувањето на стоки за извоз и подготвувањето на услуги на странски туристи фактички ќе се реализираат со извозот на стоки, односно со вршењето на услуги на странски туристи.

Рокот за враќање на кредитот за производство и подготвување на стоки за извоз и за подготвување за вршење на странски туристи може да се продолжи до вкупно 6 месеци ако технолошкиот процес на производството, односно подготвувањето трае подолго од 3 месеци.

9. Кредитите за кредитирање на определени залихи на метали наменети за извоз од точка 6 став 2 под 4 на оваа одлука — деловните банки можат да ги користат под услов обемот на залихите што се кредитира да не е поголем од разликата помеѓу обемот на тие залихи во моментот на кредитирањето и просечното годишно ниво на тие залихи во 1974 година со тоа што крајниот рок за враќање на кредитите да не може да го премине 30 септември 1976 година.

Предмет на кредитирањето од став 1 на оваа точка можат да бидат само производи од примарната преработка во рамките на гранката 114 — Црна металургија и гранката 115 — Обоена металургија, што се извезувале во 1974 и 1975 година.

10. Кредитите за кредитирање на побарувањата по дадените кредити за извоз на опрема и бродови на кредит и за изведување инвестициони работи во странство на кредит од точка 6 став 2 под 7 од оваа одлука — деловните банки, односно други финансиски организации можат да ги користат кај народната банка под услов средствата добиени од тие кредити да ги употребат за давање кредити на организациите на здружен труд за кредитирање на извозот на опрема и бродови на кредит и за изведување инвестициони работи во странство на кредит, врз основа на договор со странски порачувач, пријави за склучената работа заверени од народната банка, испрви за извршениот извоз заверени од царинерницата и фактури и пресметки за извршените инвестициони работи во странство.

Кредитите од став 1 на оваа точка деловната банка, односно друга финансиска организација може да ги користи кај народната банка врз основа на соодветни хартии од вредност и други исправи со кои се докажува побарувањето спрема странство.

11. Народната банка на Југославија ги определува девизите што се сметаат како девизи од значење за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања, при применувањето на одредбите за кредитирање на работите на извозот на стоки и услуги во смисла на точ. 6 до 10 од оваа одлука.

12. Деловните банки се должни, при користењето на кредити кај народната банка за кредитирање на работите на извозот на стоки и услуги, во смисла на точ. 6 до 10 на оваа одлука, на народната банка да ѝ доставуваат документација врз основа на која тие им даваат кредити на организациите на здружен труд.

13. Кредитите за кредитирање на насочувањето на определен увоз од земјите во развој и од определени валутни подрачја од точка 4 став 1 под 3 од оваа одлука — деловните банки можат да ги користат за кредитирање на увозот на основни сировини и други производи што ги определил Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, а врз основа на документацијата што ќе ја определи Народната банка на Југославија.

14. Кредитите за продажба на домашна опрема и бродови на кредит во земјата од точка 4 став 1 под 4 од оваа одлука — деловните банки можат да ги користат врз основа на невтасани меници што се наоѓаат во портфелот на деловните банки, а врз основа на кои деловните банки во 1976 година дале кредити или ги есконтирале на производителските организации на здружен труд по основ на продажба на опрема и бродови на кредит на организации на здружен труд — инвеститори.

Меници од став 1 на оваа точка можат да бидат само мениците на купувачот авалирани од банката и индосирани на банката на корисникот на кредитот од примарната емисија.

Кредитите од став 1 на оваа точка деловните банки можат да ги користат кај народната банка врз основа на меници, со рок на втасаност од 24 месеци, за продажба на шински возила и бродови, односно со рок на втасаност до 12 месеци, за продажба на друга опрема, со тоа што височината на кредитите од примарната емисија да не може да ја преминува височината од 40% од кредитите, односно есконтираниот износ што банката им го дала на производителските организации на здружен труд за продажба на опрема и бродови на кредит во земјата, а најмногу до 30% од вредноста на продадената опрема, односно бродови на кредит во земјата.

Кредитите во смисла на оваа точка, деловните банки можат да ги користат под следните услови:

1) да се во прашање опрема: за производство, пренесување и дистрибуција на електрична енергија, шински возила и бродови и други пловни морски и речни објекти;

2) производителот, односно купувачот на таа опрема, односно бродови да учествува со сопствени средства во финансирањето на продажбата, односно купувањето најмалку во височина од 25% од вредноста на опремата, односно најмалку во височина од 15% од вредноста на шинските возила и бродовите;

3) рокот за враќање на кредитите што деловната банка ги дала за тие намени да не е пократок од 2 години.

15. Кредитите од точка 4 став 1 под 5 од оваа одлука за кредитирање на производството и на заливите во областите и гранките на стопанството на териториите на Социјалистичка Република Црна Гора и Социјалистичка Автономна Покраина Косово — деловните банки можат да ги користат, и тоа:

1) за кредитирање на производството и на заливите во областите и гранките на стопанството на територијата на СР Црна Гора — кај Народната банка на Црна Гора — до вкупниот износ што за таа намена е искористен во 1975 година;

2) за кредитирање на производството и на заливите во областите и гранките на стопанството на територијата на САП Косово — кај Народната банка на Косово — до износот од 200 милиони динари над обемот што за таа намена е искористен во 1975 година.

Поблиските намени и услови за користење на кредитите од оваа точка ги определува Народната банка на Црна Гора, односно Народната банка на Косово, во спогодба со надлежниот републички, односно покраински орган, со тоа што роковите за враќање на тие кредити да не можат да бидат подолги од 3 месеци.

Кредитите од став 1 на оваа точка не можат да ги користат деловните банки што кредитираат други банки за обезбедување на тековната ликвидност.

16. Кредитите од точ. 5, 13, 14 и 15 од оваа одлука деловните банки можат да ги користат кај народната банка, под услов на кредитите што од тие средства им ги даваат на организациите на здружен труд да не наплатуваат камата по стапка што за повеќе од 1 е поголема од стапката по која на тие средства ѝ плаќаат камата на народната банка, а кредитите од точ. 6 до 10 од оваа одлука под услов таа стапка да не може да биде за повеќе од 0.5 поголема од стапката по која на тие средства ѝ плаќаат камата на народната банка.

Кредитите од точка 6 став 2 под 7, односно од точка 10 од оваа одлука финансиските организации можат да ги користат кај народната банка, под услов на организациите на здружен труд на кредитите што ги користат од тие средства да не им се наплатува камата по стапка која за повеќе од 0.5% е поголема од стапката по која финансиската организација ѝ плаќа камата на народната банка.

17. Одредбите на точка 3 ст. 2 и 3 од оваа одлука ќе се применуваат почнувајќи од 30 април 1976 година.

Деловните банки што до рокот од став 1 на оваа точка не ги исполниле условите од точка 3 став 2 на оваа одлука, должни се кредитите добиени од народната банка да ги отплатат во роковите во кои тие кредити втасуваат.

18. Упатство за спроведување на оваа одлука дава Народната банка на Југославија.

19. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 178

18 март 1976 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Берислав Шефер, с. р.

160.

Врз основа на член 19 од Законот за книговодството на организациите на здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 48/68, 56/69, 71/72, 32/75 и 6/76), сојузниот секретар за финансии пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИ КОНТА ВО ОСНОВНИОТ КОНТЕН ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИОНИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Член 1

Во Правилникот за содржината на одделни контата во основниот контен план за организациите на здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/73, 5/74, 5/75 и 36/75) во член 6 став 2 се менува и гласи:

„На konto 030 — Издвоени парични средства за инвестиции, се водат паричните средства издвоје-

ни на посебна сметка кај Службата на општественото книговодство (во натамошниот текст: Службата), и тоа: средствата за инвестиции, средствата што според посебни прописи се издвоени и чија потрошувачка се ограничува во периодот на инвестирањето, како и другите средства што се издвоени за финансирање на инвестиции, освен средствата за обезбедување исплата на издадени чекови и средствата на неотповикливиот документарен акредитив, издвоени во смисла на одредбите од Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/75 — во натамошниот текст: Законот за обезбедување на плаќањето).“

Член 2

Член 11 се менува и гласи:

„На контата од групата 10 — Парични средства, се водат паричните средства, примените чекови, меници, обврзници, благајнички записи и други хартии од вредност и другите инструменти за плаќање.

На контото 100 — Жиро-сметка, се водат паричните средства на жиро-сметката. На ова konto се евидентира вкупниот промет на паричните средства преку жиро-сметката.

На контото 101 — Благајна, се водат паричните средства и се евидентира готовинскиот промет што се врши преку благајната на организацијата на здружениот труд.

На контото 102 — Девизни средства, се води динарската противвредност на девизите на сметките кај банките за секоја валута посебно, со тоа што девизите се искажуваат во динарски износи според средниот дневен курс што важи на денот на истекот на периодот за кој се поднесува пресметката според курсната листа, согласно со член 21 од Законот за девизно работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/72, 71/72, 52/73 и 36/75).

На контото 103 — Чекови, се водат вредностите на примените чекови.

На контото 104 — Меници, се водат вредностите на примените меници по основ на настанати должничко-доверителски односи, освен вредностите на мениците примени пред настанатите должничко-доверителски односи и мениците примени за обезбедување наплата на стоковен кредит.

На контото 105 — Обврзници, благајнички записи и други хартии од вредност, се водат вредностите на обврзниците, благајничките записи и другите хартии од вредност.

На контото 106 — Други инструменти за плаќање, се водат вредностите на другите инструменти за плаќање за кои во оваа група на контата не е предвидено посебно konto како што се инструментите за плаќање примени од странски лица, инструментите за обезбедување на плаќањето дадени во смисла на член 10 од Законот за обезбедување на плаќањето, и другите инструменти за плаќање.

На контото 107 — Отворени неотповикливи документарни акредитиви, се водат средствата на неотповикливите документарни акредитиви, издвоени на посебна сметка кај Службата, во смисла на одредбите од Законот за обезбедување на плаќањето. Во рамките на ова konto се водат посебно средствата на неотповикливите документарни акредитиви за инвестиции.

На контото 108 — Други парични средства, се водат паричните средства на доходот остварени во текот на годината, паричните средства за обезбедување исплата на издадени чекови и другите парични средства за кои во оваа група на контата не е предвидено посебно konto, а се издвоени на посебна сметка кај Службата.“

Член 3

Во член 12 став 2 на крајот, се додава нова реченица, која гласи: „Во рамките на ова konto посебно се водат побарувањата од купувачите покрити со неотповиклив документарен акредитив и со гаранција.“

На крајот на став 7 се додава нова реченица, која гласи: „На ова konto се водат и побарувањата настанати по основ на дадените гаранции, авали на меници и дадените овластувања за давање гаранција.“

Став 8 се менува и гласи:

„На контото 126 — Дадени аванси, се водат побарувањата по основ на аванси дадени на добавувачите за основни и обртни средства. Во рамките на ова konto се водат посебните побарувања по основ на авансите дадени за инвестиции.“

На крајот на став 9 се додава нова реченица, која гласи: „Износот што на ова konto останал на 30 јуни 1976 година — ќе се внесе во сопствените извори на деловните средства и ќе се користи за трајни обртни средства во смисла на член 23 од Законот за утврдување и пресметување на вкупниот приход во основните организации на здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/75 — во натамошниот текст: Законот за вкупниот приход).“

На крајот на став 10 се додава нова реченица, која гласи: „На ова konto се водат посебно вредностите на протестираните чекови и меници, износите на побарувањата содржани во инструментите за обезбедување на плаќањето чиј рок на втасаност истекол, како и побарувањата во смисла на одредбата на член 35 став 5 од Законот за обезбедување на плаќањето.“

Став 11 се менува и гласи:

„На контото 129 — Исправка на вредноста на сомнителни и спорни побарувања, се води исправката на вредноста на сомнителните и спорните побарувања книжена на товар на контото 734 — Други вкредитни расходи.“

По став 11 се додава нов став 12, кој гласи:

„На контото од став 11 на овој член се водат исправката на вредноста на протестираните чекови и меници, побарувањата содржани во инструментите за обезбедување на плаќањето чиј рок на втасаност истекол, како и побарувањата во смисла на одредбите на член 35 став 5 од Законот за обезбедување на плаќањето. За износот на исправката на вредноста по овој основ што му одговара на износот прокнижен на контото 128 се задолжува соодветното konto во групата на контата 73.“

Член 4

Во член 17 на крајот на став 7 се додава нова реченица, која гласи: „На ова konto се водат и стоковните кредити чија наплата е обезбедена со меница на должникот со авал на банката во смисла на член 38 од Законот за обезбедување на плаќањето. За износот на мениците примени по овој основ, што се индосирани или есконтирани се одобрува ова konto.“

Во став 10 зборовите: „контото 104“ се заменуваат со зборовите: „контото 105“.

Член 5

Член 19 се менува и гласи:

„На контата од групата на контата 19 — Активни временски разграничувања, се водат издатоците што во моментот на настанувањето немаат карактер на трошоци, или не го товарат тековниот доход, па се предмет на разграничување, договорните обврски што временски се разграничуваат, износот на наплатената реализација (наплатени приходи), како и данокот на промет содржан во наплатената реализација.“

На контото 190 — Трошоци за инвестиционо одржување се водат однапред платените износи на трошоците за инвестиционо одржување што во моментот на исплатата немаат карактер на трошоци. На крајот на годината на ова konto не може да се појави салдо (член 14 став 2 од Законот за вкупниот приход).

На контото 191 — Други материјални трошоци, се водат однапред платените износи на другите материјални трошоци, што во моментот на исплатата немаат карактер на трошоци, како што се: закупнина, огрев, издатоци за реклама, пропаганда, репрезентација, освојување на ново производство и др.

На контото 192 — Договорни обврски, се водат платените износи на договорните обврски што во моментот на исплатата не го товарат тековниот доход бидејќи обврската за нивното плаќање втасува во рокови различни од роковите на обврските за нивното пресметување.

На контото 193 — Курсни разлики, се водат износите на курсните разлики што во моментот на настанувањето немаат карактер на расходи, па поради тоа се предмет на разграничувањето.

На контото 195 — Наплатена реализација се водат наплатените износи остварени со продажба на производи, услуги и стоки, приходите по основ на здружување на трудот и средствата и другите приходи, побарувањата по овој основ содржани во инструментите за обезбедување на плаќањето во согласност со одредбите од Законот за обезбедување на плаќањето, како и побарувањата по основ на дадените потрошувачки и стоковни кредити, со одбрување на соодветното konto на групите на контата 75, 76 и 78.

На контото 196 — Данок на промет во наплатената реализација, се водат износот на данокот на промет содржан во наплатената реализација како и износот на данокот на промет покриен со инструментите за обезбедување на плаќањето.

На контото 198 — Други активни временски разграничувања, се водат износите на другите активни временски разграничувања за кои во оваа група на conta не е предвидено посебно konto.

Член 6

По член 19 се додава нов член 19а, кој гласи:
„На контата од групата 20 — Обврски по дадените инструменти за обезбедување на плаќањето, се водат износите на дадените чекови, меници и други инструменти за плаќање.

На контото 203 — Дадени чекови, се водат вредностите на дадените чекови.

На контото 204 — Дадени меници, се водат вредностите на дадените меници по основ на настанатите должничко-доверителски односи, освен вредностите на мениците дадени пред настанатите должничко-доверителски односи и мениците дадени за обезбедување исплата на стоковен кредит.

На контото 206 — Дадени други инструменти за плаќање, се водат вредностите на дадените други инструменти за плаќање, за кои во оваа група на conta не е предвидено посебно konto, како што се: инструментите за плаќање дадени на странски лица, инструментите за обезбедување на плаќањето дадени во смисла на член 10 од Законот за обезбедување на плаќањето, и други дадени инструменти за плаќање.

Член 7

Во член 20 по став 6 се додава нов став 7, кој гласи:

„На контото 226 — Примени аванси, се водат обврските по основ на примените аванси од добавувачите посебно за основните и посебно за обртните средства.“

Член 8

Во член 26 став 5 се брише.

Во досегашниот став 6, кој станува став 5, на крајот се додава нова реченица, која гласи: „На ова konto се водат и обврските настанати по основ на наплата извршена од гарант, авалист и давач на овластување за давање на гаранција.“

Член 9

Член 27 се менува и гласи:

„На контата од групата 29 — Пасивни временски разграничувања, се искажуваат однапред пресметаните износи на трошоците за инвестиционо одржување и другите материјални трошоци што настануваат нерамномерно и што зависат од обемот на производството или периодот на вкalkулирањето, пресметаните износи на договорните обврски, што временски се разграничуваат, како и износите на фактурираната реализација и на данокот на промет содржан во фактурираната реализација

На контото 290 — Трошоци за инвестиционо одржување, се водат однапред пресметаните трошоци за инвестиционо одржување што во моментот на пресметувањето имаат карактер на фактични трошоци.

На контото 291 — Други материјални трошоци, се водат износите на однапред пресметаните други материјални трошоци, што во моментот на пресметувањето имаат карактер на фактични трошоци.

На контото 292 — Договорни обврски, се водат однапред пресметаните износи на договорните обврски што во моментот на пресметувањето треба да го товарат тековниот доход, со оглед на обврската за нивно пресметување.

На контото 293 — Курсни разлики, се водат износите на курсните разлики што во моментот на пресметувањето немаат карактер на расходи, па поради тоа се предмет на разграничувањето.

На контото 295 — Фактурирана реализација, се водат износите по издадените фактури, сметки, привремени ситуации, пресметки и слично по основ на продажба на производи, стоки и услуги на приходите по основ на здружување на трудот и средствата и другите приходи, со задолжување на соодветното konto на групите на контата 12 и 17.

На контото 296 — Данок на промет во фактурираната реализација, се водат износите на данокот на промет содржани во фактурираната реализација.

На контото 298 — Други пасивни временски разграничувања, се водат износите на другите пасивни временски разграничувања за кои во оваа група на conta не е предвидено посебно konto.

На крајот на годината пресметаните износи на контата од групата 29 — Пасивни временски разграничувања, меѓусебно се затвораат со состојбата искажана на соодветните conta од групата 19 — Активни временски разграничувања. Разликата помеѓу одделните активни и пасивни временски разграничувања паѓа на товар или во корист на резултатот на тековната година, ако не се пренесува во наредниот период како транзиторна актива, односно транзиторна пасива, во смисла на одредбите од Законот за вкупниот приход.“

Член 10

Во член 30 став 2 зборовите: „Законот за доходи“, се заменуваат со зборовите: „Законот за вкупниот приход“.

Член 11

Во член 36 став 2 зборовите: „Законот за утврдување и пресметување на вкупниот приход и доход во основните организации на здружениот труд“ се заменуваат со зборовите: „Законот за вкупниот приход“.

Член 12

Во член 37 зборовите: „Законот за доходот“ се заменуваат со зборовите: „Законот за вкупниот приход“.

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„На контото од став 1 на овој член се искажуваат и вредностите на готовите производи дадени во консигнација, односно комисион.“

Член 13

Во член 38 став 2 се заменува со два нови става, кои гласат:

„На контата од групата 66 — Трговски стоки, се искажуваат и вредностите на трговските стоки дадени во комисион, односно консигнација.“

Вредноста на залихите искажана на контата од групата 66, мора да биде во согласност со одредбите на Законот за вкупниот приход и на Законот за исправката.“

Член 14

Во член 39 став 1 по зборовите: „односно комисиона продажба“ се додаваат зборовите: „од странско лице“.

Став 2 се менува и гласи:

„Залихите на стоки примени во консигнација, односно комисиона продажба примена од домашна организација на здружениот труд, се искажуваат според продажната цена што ја определува давачот на стоките во консигнација, односно комисиона продажба, со одобрување на контото 224 — Обврски за нефактурирани стоки и услуги, без употреба на контото 679 — Разлика во цената на стоките во консигнација и во комисион.“

Член 15

Во член 40 став 2 зборовите: „за исправката“ се заменуваат со зборовите: „за вкупниот приход.“

Член 16

Во член 41 став 3 се менува и гласи:

„Контото 711 — Набавна вредност на реализирани консигнациони и комисиони стоки, се задолжува само за вредноста на реализираните стоки примени во консигнација, односно комисиона продажба од странско лице, пресметана по цените по кои стоките се водат на контото 670, а се одобрува за разликата во цената на товар на контото 679 — Разлика во цената на стоките во консигнација и комисион. Ова konto не се користи за примените стоки во консигнациона, односно комисиона продажба од домашна организација на здружениот труд.“

Член 17

Во член 43 став 2 се брише.

Досегашните ст. 3, 4 и 5 стануваат ст. 2, 3 и 4.

По досегашниот став 6, кој станува став 5, се додава нов став 6, кој гласи:

„На контото од став 5 на овој член се водат посебно расходите настанати по основ на исправката на вредноста на протестираните чекови и меници, побарувањата содржани во инструментите за обезбедување на плаќањето чиј рок на втасаност

истекол, како и побарувањата во смисла на одредбите на член 35 став 5 од Законот за обезбедување на плаќањето.“

Член 18

Во член 45 став 1 на крајот по зборот: „промет“ се додаваат запирка и зборовите: „во смисла на одредбите од Законот за вкупниот приход“.

Член 19

Во член 46 став 1 на крајот по зборот: „промет“ се додаваат запирка и зборовите: „во смисла на одредбите од Законот за вкупниот приход“.

Во став 2 зборовите: „290 — Пасивни временски разграничувања“ се заменуваат со зборовите: „296 — Данок на промет во фактурираната реализација“.

Став 5 се менува и гласи:

„На контото 761 — Реализација на консигнациони и комисиони стоки, се искажува само вредноста остварена со продажба на стоки примени од странско лице во консигнација, односно комисион, пресметани по продажната цена, без данокот на промет. На ова konto за стоките примени од домашна организација на здружениот труд во консигнација, односно комисион, како реализација се искажува само износот на провизијата што му припаѓа на комисионаторот, односно комисионерот.“

Член 20

Во член 48 став 1 се менува и гласи:

„На контата од групата 78 — Други приходи, се искажуваат приходите во смисла на одредбите на чл. 5 до 7 од Законот за вкупниот приход, а не можат да се искажуваат на контата од групата 75, 76 и 77.“

Став 6 се брише.

По став 7, кој станува став 6, се додава нов став 7, кој гласи:

„На контото од став 6 на овој член се водат посебно приходите настанати по основ на наплатени протестирани чекови и меници, побарувањата содржани во инструментите за обезбедување на плаќањето чиј рок на втасаност истекол, како и побарувањата во смисла на одредбите на член 35 став 5 од Законот за обезбедување на плаќањето.“

Член 21

Во член 51 став 5 по точка 7 се додава нова точка 7а, која гласи:

„на контото 236 — Обврски по основ на исклучителни погодности во стекнувањето на доходот“.

Во став 6 по бројот: „7,“ се додава бројот: „7а,“.

Член 22

Во член 61 став 3 се менува и гласи:

„Во вонбилансната евиденција посебно се искажуваат вредностите на примените и дадените меници пред настанатите должничко-довертелски односи, вредностите на дадените и примените гаранции, износите на примените отворени неотповикливи документарни акредитиви, износите на дадените овластувања за давање гаранција, како и износите на дадените авали на меници.“

По став 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Во вонбилансната евиденција се искажува и вредноста на акциите примени како покритие за учество со средства на домашни организации на здружениот труд во основачкиот влог на мешовити и други претпријатија во странство.“

Досегашниот став 4 станува став 5.

Член 23

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1-3341/1
17 март 1976 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Момчило Цемовиќ, с. р.

161.

Врз основа на член 62 став 2 од Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/75), сојузниот секретар за финансии пропишува

П РА В И Л Н И К
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НА-
ЧИНОТ НА ПОДНЕСУВАЊЕ И ЗА СОДРЖИНА-
ТА НА ИЗВОДОТ ОД ПРОГРАМАТА ЗА НАМИ-
РУВАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ НА КОРИСНИКОТ НА
ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА

Член 1

Во Правилникот за начинот на поднесување и за содржината на изводот од програмата за намиравање на обврските на корисникот на општествени средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/76) во член 4 по став 2 се додаваат два нови става, кои гласат:

„Спецификацијата на потврдите на доверителите (став 2) го содржи пописот на потврдите на доверителите со називот и седиштето на доверителите и со износот на обврските, распоредени по месеците според роковите на втасаноста на мениците со авал, како и износот од колона 8 на образецот ПИО поделен на следните износи:

- 1) износот на обврските втасани за плаќање до 25 јануари 1976 година;
- 2) износот на обврските втасани за плаќање по 25 јануари 1976 година;
- 3) делот на износот од точка 1 на овој став што се однесува на обврските за кои постојат извршни наслови во евиденцијата на Службата на општественото книговодство;
- 4) делот на износот од точка 1 на овој став што се однесува на обврските за кои се дадени инструменти за обезбедување на плаќањето според одредбите на Законот за обезбедување на плаќања на инвестициите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/75);
- 5) делот на износот од точка 1 на овој став за кој не се дадени меници со авал.

Корисникот на општествени средства што немал обврски на 31 декември 1976 година поднесува до Службата на општественото книговодство заверен непополнет образец ПИО.“

Член 2

По член 4 се додава нов член 4а, кој гласи:

„Член 4а

Корисникот на општествени средства е должен до 20 мај 1976 година да поднесе до надлежната Служба на општественото книговодство попис на обврските настанати од 1 јануари до 31 март 1976

година што не се намирани до денот на пописот (член 64 на Законот). Кон пописот корисникот на општествени средства поднесува до надлежната Служба на општественото книговодство на увид и потврди од доверителите за примените инструменти за обезбедување на плаќањето.

Пописот на обврските од став 1 на овој член ги содржи:

- 1) називот и седиштето на доверителот, износот на обврската и износот содржан во инструментите за обезбедување на плаќањето дадени за намиравање на обврската;
- 2) износот на обврските исплатени од денот на составувањето на пописот од став 1 на овој член до 15 мај 1976 година;
- 3) делот на износот на обврските од став 1 од овој член за кои постои извршен наслов во евиденцијата на Службата на општественото книговодство — со состојбата на 15 мај 1976 година;
- 4) делот од износот на обврските од став 1 од овој член за кои се дадени инструменти за обезбедување на плаќањето според одредбите на Законот за обезбедување на плаќања на инвестициите;
- 5) делот од износот на обврските од став 1 на овој член за кои до 15 мај 1976 година не се дадени инструменти за обезбедување на плаќањето.

Кон пописот на обврските од став 1 на овој член, корисникот на општествени средства поднесува до надлежната Служба на општественото книговодство и извештај за состојбата на побарувањата од купувачите во кој ги искажува:

- 1) износот на побарувањата од купувачите, настанати во 1975 и поранешните години со состојбата на 31 март 1976 година;
- 2) износот на побарувањата од купувачите, настанати од 1 јануари до 31 март 1976 година, со состојбата на 31 март 1976 година.

Ако корисникот на општествени средства немал ненамирани обврски од став 1 на овој член, односно ненаплатени побарувања од став 3 на овој член, ќе ја извести за тоа писмено надлежната Служба на општественото книговодство во рокот од став 1 на овој член.“

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1-1823/2
18 март 1976 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Момчило Цемовиќ, с. р.

162.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „KLEINE ZEITUNG“

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на весникот „Kleine Zeitung“, број 27 од

3 февруари 1976 година, што излегува на германски јазик во Грац, Австрија.

Бр. 650-1-2/205
1 март 1976 година
Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

163.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „NEUE KRONEN ZEITUNG“

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на весникот „Neue Kronen Zeitung“, број 5631 од 3 февруари 1976 година, што излегува на германски јазик во Виена, Австрија.

Бр. 650-1-2/207
1 март 1976 година
Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

164.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „DIE WELT“

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на весникот „Die Welt“, број 33 од 9 февруари 1976 година, што излегува на германски јазик во Хамбург, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/409
1 март 1976 година
Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

165.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за југословенските стандарди и за нормите на квалитетот на производите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/74), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА МОТОРНИ МАСЛА ТИП А

1. Во југословенскиот стандард JUS B.H3.129 — Моторни масла тип А, што е донесен со Решението за југословенските стандарди за моторни масла, за бродски моторни масла и за моторни масла за конзервирање и подмачкување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/74) а објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, во точка 6.4 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Број шарже и датум производње не морају се стављати на појединачна мала паковања (кантице и друга ситна амбалажа). Ти подаци морају се унети у натпис на групној амбалажи (нпр. картонске кутије) у коју се пакује ситна амбалажа.“

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 08-6717
30 јули 1975 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

166.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за југословенските стандарди и за нормите на квалитетот на производите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/74), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА МОТОРНИ МАСЛА ТИП В

1. Во југословенскиот стандард JUS B.H3. 139 — Моторни масла тип В, што е донесен со Решението за југословенските стандарди за моторни масла, за бродски моторни масла и за моторни масла за конзервирање и подмачкување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/74) а објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, во точка 7.4 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Број шарже и датум производње не морају се стављати на појединачна мала паковања (кантице и друга ситна амбалажа). Ти подаци морају се унети у натпис на групној амбалажи (нпр. картонске кутије) у коју се пакује ситна амбалажа.“

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 08-6716
30 јули 1975 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

167.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за југословенските стандарди и за нормите на квалитетот на производите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/74), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА МОТОРНИ МАСЛА ТИП С**

1. Во југословенскиот стандард JUS B.H3. 149 — Моторни масла тип С, што е донесен со решението за југословенските стандарди за моторни масла, за бродски моторни масла и за моторни масла за конзервирање и подмачкување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/74) а објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, во точка 7.4 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Број шарже и датум производње не морају се стављати на појединачна мала паковања (кантице и друга ситна амбалажа). Ти подаци се морају унети у натпис на групној амбалажи (нпр. картонске кутије) у коју се пакује ситна амбалажа.“

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 08-6715
30 јули 1975 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

168.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за југословенските стандарди и за нормите на квалитетот на производите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/74), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА МОТОРНИ МАСЛА ТИП D**

1. Во југословенскиот стандард JUS B.H3. 169 — Моторни масла тип D, што е донесен со Решението за југословенските стандарди за моторни масла, за бродски моторни масла и за моторни масла за конзервирање и подмачкување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/74) а објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, во точка 6.4 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Број шарже и датум производње не морају се стављати на појединачна мала паковања (кантице и друга ситна амбалажа). Ти подаци морају се унети у натпис на групној амбалажи (нпр. картонске кутије) у коју се пакује ситна амбалажа.“

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 08-6714
30 јули 1975 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

169.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за југословенските стандарди и за нормите на квалитетот на производите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/74), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МЕРЕЊЕ НА ПАРЦИЈАЛНИ ПРАЗНЕЊА**

1. Се донесуваат следните југословенски стандарди:

Мерење на парцијални празнења JUS N.A5.530
Мерење на парцијални празнења,
Дополнителни објаснувања — — — JUS N.A5.531

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, што е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се применуваат од 1 јуни 1976 година.

Бр. 15-8221/1
27 ноември 1975 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

170.

ЛИСТА**НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЕН ИЗБОР НА ЕДЕН ДЕЛЕГАТ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ**

Врз основа на член 53 став 4 од Законот за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/74), Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ја објавува Листата на кандидатите за дополнителен избор на еден делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ од Социјалистичка Автономна Покраина Војводина, потврдена од страна на Покраинската изборна комисија на САП Војводина, и тоа:

1. Фехер Калман, роден во 1940 година, директор на издавачката дејност на НИП „Форум“ Нови Сад, дипл. правник, Унгарец, член на делегацијата на Општинската организација на општествено-политичките организации во Нови Сад.

Бр. 104
23 март 1976 година
Белград

Комисија за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ

Секретар,
Светозар Зечар, с. р.

Претседател,
Јосип Студин, с. р.

УКАЗИ

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателот на Републиката донесува

УКАЗ

ЗА ОТНОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО АВСТРАЛИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО АВСТРАЛИЈА

I

Се отповикува

Урош Видовиќ од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Австралија.

II

Се назначува

Александар Шокорац, досегашен шеф на Кабинетот на Претседателот на Републиката, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Австралија.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 4
11 февруари 1976 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Авдаловиќ Томе Ђуро, Вилалагиќ Омора Рамиз, Цвијетиќ-Солмун Давида Зоре, Каурин Ђурђа Илија, Каурин Јефте Славко, Кршиќ Ристе Вељко, Машиќ Рифата Махмут, Покрајчиќ Владимира др Војидар, Шајиќ Васе Урош;

— за особени заслуги во ширењето на братството меѓу нашите народи и народности, како и во создавањето и развивањето на политичкото и моралното единство на земјата

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Балорда Ђоке Максим, Бушатлија Хусејна Хабиба, Бенадија Ђуре Милош, Хорозовиќ Мустафе Осман, Крагуљ Симе Милан, Крнета Ђуре Љубан, Лукиќ-Шијан Милана Стана, Мушовиќ Омера Ибрахим, Пољак Јосипа Драго, Рајевиќ Величка Душан, Ракиќ Саве Чедо;

— за покажана лична храброст во борбата против непријателот за ослободување на земјата

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ

Тепиќ Пере Микајло;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Алагиќ Мухамеда Екрем, Баниќ Ристе проф. др Бранислав, Батас Јанка Јован, Булатовиќ Јакова Гојко, Перибашиќ Ибрахима проф. др Осман, Цига-новиќ Петра Милан, Чакаревиќ Цвијана Никола, Јаушиќ Шпире прим. др Јелена, Долер Уроша проф. др Александар, Достал Фердинанда Павео, Дрина Хашима Фадил Ђуриќ Ристе Милош, Граховац Пајо Ђуро, Грујичиќ Мирка Владо, Хацимусиќ Мухамеда Закир, Хациосмановиќ Хасана Фуад Халиловиќ Садика Цемал, Јањушевиќ-Вукоја Ђоке Милуша, Јуришиќ Маре Мијо, Јусуфовиќ Адема Смајо;

Карловац Винка прим. др Мирко, Кеџман Пере Обрад, Кнежевиќ Милорада Томислав, Колудер Ибрахима Хусеин, Коруга Петар, Кос Јове Бошко, Ковачевиќ Ђуре Спасо, Кушмиќ Боже Стана, Ли-хиќ Галибов Незим, Маглајлиќ Милета прим. др Марина, Марин Тривуна Милан, Милина Вицка Фра-но, Мухиќ Синана Омер, Муратовиќ Мустафе Ибра-хим, Мустафиќ Ибрахима Омер, Музур Шерифа Сулејман, Нерац Саве Миле, Нумиќ Нелиба доц. др Нурудин, Обрадов Бранка проф. др Слободан;

Павлиќ Лазара прим. др Мила Пазалја Халида Мухамед, Петровиќ — Михајловиќ Тихомира Ми-лица, Пјатницки Василија Владимир, Пољак Миле Анто, Попадиќ-Ваљевац Драгутина Милка, Радоје-виќ-Марјановиќ Бошка Милисав, Равњак Ибре Мујо, Рељиќ Илије Божо, Ресакровиќ-Хациоме-ровиќ Махмута проф. др Весна, Резо Анте Шимун, Рончевиќ Милана Мира, Руниќ Стојана Милан, Селмановиќ Мухарема Мујо, Станковиќ Михаила проф. др Драгомир, Шекариќ Васиља Ђорђевиќ, То-доровиќ Гавре Секула, Томашевиќ Велисав прим. др Милорад, Требинчевиќ Хасана Шемун, Трикиќ Стевана Бранко, Угрица Владе Богдан, Вујевиќ Милоша прим. др Михаило;

— за особени заслуги во развивањето и реали-зирањето на концепцијата на општонародната од-брана и за успеси во издигањето на воено-стручно-но знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

Делиќ Мухарема Хасан, Грбиќ Пере Драго, Гру-бишиќ Фране Фабијан, Карановиќ Које Милан, Крагуљ Мирка Љубомир, Марин Цвије Саво, Ми-

Илиновић Миле Данило, Мутин Николе Младен, Савановић Остоје Мирко, Тодоровић Раде Ђорђе;

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Погарчић Ивана Славко, Шерн Антона Стјепан;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Бадуновић Николе Станко, Бајало-Чузулан Тодара, Вањац-Жујин Васе Анђа, Вањац Николе Анка, Вањац-Пралица Душана Дара, Ваговчанин-Тодоровић Гавре Ана, Благочанин Панте Неђо, Благочанин Панте Раде, Боровац Мате Мато, Бошковић Стевана проф. др Сретен, Вубало Драгана Илија, Бунтић Илије Влатко, Џвијановић Стеве Марко, Чолаковић Пере Саво, Драгичевић Јозе Илија, Ђенадија-Кресац Раде Радмила, Ђукић Николе Реља, Ђурић Милоша Бранко, Ѓезагић Мехмеда Незир;

Хаџиавдић Хасана Ахмет, Хаџић Мехо, Хаџић Мехе Шахзудин, Хајрулаховић Хасана Фатима, Јелача Вида Миле, Јоксимовић Радосава Милорад, Јовановић-Благочанин Милана Мирјана, Југовић Симеуна Мирко, Јурковић Стјепана Томислав, Кикић Гавре Сјеван, Клић Павла Ана, Кокот Николе Остоја, Кршић Благоја Петар, Кулоглија Сулејмана Зихнија, Лонцо-Видић Мате Цецилија, Макара-Миличевић Лазара Анђа, Михајловић Симе Војо, Мујакић Малкана Мехмед, Најлановић-Самаковлија Исака др Рикица, Николић Ђорђа Кузман, Омербеговић Нијаз Мехмед;

Пољашевић Луке Госто, Поповић-Смољановић Петра Марија, Поповић Николе Озрен, Поповић Касима прим. др Зулејка, Сарајлић Салиха Јусуф, Савић Лазе Новак, Сејдиновић Хашима Омер, Смајкић Ахмеда мр. др Ариф, Станојевић Дине Александар, Станојевић-Ђурић Петка Петра, Стојановић Лазара Вељко, Шћепановић Шћепанов Алексије, Шеховић Џемала Изет, Шипарица Јове Војислав, Шућур Пере Богдан, Топић Адама проф. др Берислав, Туњић Томе Анто, Вујиновић Тодора Славко, Вукчић Јуре Анте, Злојутро Савана Ристо;

— за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во издигањето на воено-стручното знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Егић Ђорђа Димитрије;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Адамовић-Сарић Мурата Амира, Агић Аге Мухарем, Ајановић Мехмеда Авдо, Ајановић Мухамеда Исмет, Ајановић Мухамеда Мустафа, Ајановић Суле Недим, Алагић Хусин Хасиб, Алексић Лазе Митар, Алибабић Османа Мухамед, Амиџић Хусеина Сафет, Анџић-Алајбеговић Мустафе др Нада, Арифовић Абдулаха Хусеин, Авдагић Мехмеда Нијаз, Бабић Адема Назим, Бахтијаревић Мустафе Есад, Бајало

Војислава Ристо, Бајковић Хилмије Јусуф, Бакалар Мије Јозо, Балабан Остоје Душан, Барлов Мије Мухарем, Башић Етхема Ејуб, Башић Чамила Зијад, Башкарада Николе Јулије, Бебић Анте Винко, Бићанић Николе Марко, Бијелић Лазе Љубо, Билић-Сарајлић Дервиша Сабиша, Благојевић Ђорђа Драго, Благојевић-Дероња Илије Мирјана, Богданић Душана Стојан, Богдановић Фране Анте, Бојић Игње Мирко, Босић Јове Петар, Божанић Раде Богдан;

Џвирковић-Бенџум Лазе Смиљана, Челебић Ахмета Хуснија, Чепало Османа Азра, Четић Мухарема Хусо, Ѓоровић Мије Вељко, Ѓурић-Кос Јове Анка, Ѓурић Милана Станко, Ѓабек-Николић Илијина Зора, Ѓаиџић Мухамеда Узеир, Ѓамјановић Мартина Анђелко, Ѓебевеџ-Кавесон Исака Ерна, Ѓелић Омера Теуфик, Ѓелија Ахмета Наил, Ѓеведлака Милана Милан, Ѓилберовић-Робовић Ахмеда др Дудија, Ѓиваџ Илије Богдан, Ѓолић Маше Расим, Ѓрагичевић Ивана Драган, Ѓрагичевић Илије Владо, Ѓрагојевић Саве Костадин, Ѓујковић Ристе Богдан, Ѓурмишевић Адила Мехо, Ѓуспара Мартина Марко, Ѓико Мухамеда Ахмед;

Ѓаковић Марјана Стјепан, Ѓекић Јакова Жарко, Ѓелмић Марка Радојка, Ѓеџић Османа Осман, Ѓорђевић Милана доц. др Драган, Ѓорђевић Петра Вукашин, Ѓозо Атифа Дуда, Ѓукић Станка Душан, Ѓулкић Сулејманов Муамер, Ѓурић Душана Ѓоко, Ѓмершић-Ѓемчевић Јосипа Марија, Ѓераџић Смаили Реџеџ, Ѓилиповић-Смаилбеговић Исхака др Адила, Ѓајановић Симе Давид, Ѓамулин Мате Мате, Ѓермовић Алије Емина, Ѓојковић Стефана Маринко, Ѓудаловић Стеве Георгина, Ѓаџиахметовић Хаида Фалил, Ѓаџиасановић Зајкин Нурко, Ѓандић Ахмета Сефедин, Ѓавел-Ѓаниџијевић Јована Даница, Ѓоџић Хакије Јакуб, Ѓоџић Синана Осман, Ѓоџић Мухамеда Салих, Ѓолига Ѓуре Ѓуро, Ѓотић Алије Мехмед, Ѓбрахимбеговић Шеффика др Ѓикрета, Ѓмширевић Хусе Хасе, Исаковић Салиха Шериф;

Јакшић Милорада Ѓубисав, Јамина Раде Радо-слав, Јандрић Бојана Петар, Јеремић Петра Миломир, Јерговић Андрије Стево, Јеврић Ѓоке Милан, Јоловић Данила Данило, Јовановић Никле Бранко, Јовчић Неђа Душан, Јунџић Велемира Момчило, Јурић Јосипа Марица, Кадрибашић Османа Мухамед, Кадрибашић Османа Сулејман, Кахрић Беге Јусо, Кахриман Хашима Захид, Каљевић Радула Драгутин, Карабеговић Суле Исмет, Карацић-Ѓанасић Ѓлише Радојка, Катаџић-Ѓимановић Ѓирдуса Шемса, Казазић Веџира Хивзија, Казић Мехе Мидхат, Керезовић Илије Душко, Кнежевић Николе Богдан, Кнежевић-Аврамовић Ристе Радојка, Кнежевић Ѓуре Саван, Комљен Обрада Светозар, Конџић Станка Милан, Корић Џемала Кемал, Крамар Иве Иво, Крстић Маријана Зора, Куленовић Ѓбрахима Хидаџет, Куленовић Ѓулбега Махмут, Куњаџић-Кукољечка Петра Ѓордана, Курбеговић Ахмета Хамид, Курбеговић Алије Сеад, Куртаџић Ѓбрахима Дервиш;

Ѓатиновић Владе Радован, Ѓазић Ѓоке Предраг, Ѓепоглавец Ивана Иван, Ѓончар Мате Јозо, Ѓовринчевић Јураја др Антун, Ѓукић Душана Јован, Маџановић Илије Момир, Мајкић Ѓуре Драгица, Мајсторовић Јове Новица, Максимовић Вожа Слободан, Мамонтов Петра Данко, Марчетић Миљана Ѓубомир, Марковић Стеве Бошко, Марковић Драгутина Младен, Мерџановић Зејнила Абид, Михал Драгомира др Мирјана, Микача Стојана Анђелко, Милановић Јове Станко, Милановић Милана Зоран, Милавић Рашида Васва, Милетић-Симић Стана, Миливојчевић Велимира Миливоје, Милановић Стојке Живко, Миљевић Николе Жарко, Мишић Михајла Светозар, Млатишума Мустафе Вехбија, Мркаљ Мехмеда Хусеин, Мудровчић Дана Михајло, Мујаџић Омара Нуррија, Мујан Хусе Салко, Мујић Ахмета Хаџија, Мујановић Ахмета Џемал, Мулаомеровић Халима Хасиб, Мурановић Ѓбре Мехмед;

Николић Ѓорђа Недељко, Николов Васиља Никола, Новаковић Јове Миле, Нуманџић Хакије

Иза, Ојданић Николе др Марјан, Орајић Стјепана Драгутин, Осмић Бега др Ибрахим, Осмић Мурата Салих, Падежанин Џирила Соња, Панђић Але Алија, Пејовић Лазара Јефто, Перковић Миле Мирко, Перовић-Грубљенић Гојка Мирјана, Петрић Мате Јозо, Петровић Јована Ђорђе, Плавшић Ђурђа Владо, Попара Раме Сејдалија, Поповић Игњата Коста, Поповић Маријана Никола, Поробић-Бећирагић Абдуселам Разија, Прељевић-Велагић Мехмеда Фатима, Приморац Јозе Филип, Пуцар Дамјана Милан;

Рачић-Ћамо Хусеина Месуда, Раденковић Драгомира Миладин, Рајак-Бјелогрић Косте Видосава, Рамић Ахмеда Ђулага, Рамусовић Вејсила Хајрудин, Рашевић Спасоје Душан, Рашидагић Халима др Садија, Ристић Милорада Вукоман, Рустемовић Омера Химзо, Самек Људевита Ото, Сарајлић Салиха Рефик, Сексан Милоја Славко, Секулић Паје Душан, Селмановић-Бишћевић Хрустана Хафија, Сијерчић Мухамеда Мустафа, Сирбубало-Чичић Стјепана Луција, Сировина Миле Живко, Слипчевић Марка Никола, Спахић Омера Обро, Спахић Авдије Мехо, Станчевић-Комљен Обрада Десанка, Станојевић-Васић Василије Невенка, Ставрић Иве Вождар, Стипић Петра Душан, Стојаковић Стеве Драгоја, Стојановић Данила Војко, Сунарић Бранка Мирко;

Шахинагић Хилмије Омер, Шикало Шахира Зефир, Шилеговић Јефто Драго, Шоја Душана Јово, Шуматић Васе Бранко, Шупут Буда Богдан, Шурлан Раде Драгомир, Шворцан-Јакоминић Јосипа Ана, Тахмишчић Изета Мухарем, Татаи Андрије Андрија, Тодоровић Марка Богослав, Томанић Марка Милка, Томић Јове Мирко, Трајковски Пане Спасо, Тубин Миле Перса, Ујевић Мате Милан, Ушановић-Овчина Садика Раба, Велић Мурата Мурат, Велић Недиба Рамиз, Војвода Стјепана Станислав, Вучић Владе Драгица, Вучић Џвије Јово, Вуказ Алије Мухамед, Вукићевић Владимира Томислав, Вуковић-Спасојевић Милкина Душанка, Вулетић-Перић Андрије Весела, Загорица Мује Асим, Зиројевић Томе Радивоје, Зуровац Васе Данило, Жигић Осме Емин, Живковић Стојана Триво, Жунић Ибрахима Мухамед;

— за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во издигањето на воено-стручното знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Адамовић Стојана Славко, Чулум Станка Млађо, Драгичевић Бошка Стеван, Ђукић Давида Јовица, Ђурђевић Миле Славко, Гарић Неде Мирко, Мачкић Томе Ратко, Половина Стевана Ђорђе, Спахић Аге Фикрет, Топаловић Николе Јово, Зеџ Душана Симо;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Бабић Ђорђа Перо, Бериша Бајрама Рушид, Благочанин-Шућур Стојана Роса, Богдановић Јована Михајло, Восилчић Рајка Васо, Бусанчић Милана Крунислав, Ђукић Јефто Саво, Фаткић Хамида Хусеин, Гирарди Кристичевић Ивана Мирјана, Глуховић Саве Војислав, Хрњез Стевана Благоје, Јерић Станка Милан, Кадрија Садрија Махмут, Кахриман Шабана Атиф, Кахриман Шабана Јусуф, Козомара Илије Невенка, Марјановић Ђуре Јевросима, Милићевић Неде Жарко, Мулахусејновић Хусе Хасан;

Нурко Смаје Сајто, Перић Јозе Мато, Петровић Михајла Андрија, Пиркић Јусуфа Зијад, Радаслић Фехима Салих, Радић-Благочанин Митра Зорка, Раулић Јове Крсто, Риџановић Мехе Осман, Ризво

Авдије Суно, Рудан Николе Бранко, Сридовић Пере Влатко, Тодоровић-Топаловић Манојла Анђа, Тодоровић-Буаћ Милана Даница, Тодоровић-Бошковић Ристе Госпава, Тодоровић Јована Михајло, Томановић Душана Раде;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Агановић Мустафе Салим, Алибабић Хамида Сулејман, Алијагић Алаге Хусеин, Арнаутовић-Бешлагич Адема Хата, Бошњак Јуре Катица, Чаркић Милана Мића, Џаферагић-Хорич Хусеина Хаснија, Ђокић Неде Смиља, Ђудерија Абида Дервиш, Ђукић Ђуре Мирко, Еминовић Хасана Мујага, Гојковић Јована Милош, Гвозденовић Гојка Стојанка, Хамзић-Газибара Салиха Изета, Хрњица Ибрахим, Јелић Томе Манда, Јожић Петра Мирко, Јусић Латифа Акиф, Кадић Јунуза Алија, Кахримановић-Џинић Емина Атифа, Копић Раде Љубо, Ковачевић Милоша Јаков, Крпан Паје Нико, Кујачић-Турунташ Васе Василија, Куртовић Хасана Шериф, Лозић Хусе Осман;

Марковић Илије Живко, Мартиновић Јозе Илија, Мешкић-Хускић Мухе Хата, Микулић Стјепана Марија, Миљатовић Ђурђа Маринко, Мустапић-Перлета Мате Стана, Нуркановић-Ѓинић Емина Сабра, Османовић Халима Омер, Паратушић Сулејмана Хусеин, Павловић Рајка Обрад, Перковић Миле Мико, Петровић Гавре Ђорђе, Пикњач Абида Фатима, Плоскић Вејсила Рамиз, Поповић Здравка Стратимир, Рамић Мурата Мухарем, Равњак-Новак Гојка Радмила, Семанић Хамдије Есад, Сердаревић-Мујчић Хасима Зилфа, Сладоје Јовановић Сиеме Сока, Суботић Триве Бране, Сушић Ибра Дедо, Тодић Јована Мирко, Варцар Хусе Хасан, Зарић Милоша Ружица, Жигић Ђуре Душан;

— за заслуги и постигнати успеси во работата врз општонародната одбрана

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Аџић Јове Марко, Алић Хусеина Фикрет, Антић Јована Лука, Антонић Драгољуба Слободан, Ванушић Николе Марко, Водирожа Петра Жељко, Буцало Душана Ранко, Даничић Павла Милутин, Дервишевић Сулејмана Абдулах, Илић Ђорђа Стојан, Кахримановић Вејсила Мехмед, Крајић Блажа Иво;

Лаћак Иштвана Иштван, Латиновић Јанка Боро, Ловрић Ивице Анђелко, Марковић Живка Илија, Матић Иве Стипо, Саиловић Милана Перо, Стевић Гаврила Јован, Стојичић Јована Живан, Стојнић Владимира Здравко, Стрика Радомира Драган, Штефанчић Иве Фрањо, Топић Агана Мехмед.

Бр. 140
8 октомври 1975 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од СР Црна Гора

— за особени заслуги во ширењето на братството меѓу нашите народи и народности, како и во создавањето и развивањето на политичкото и моралното единство на земјата

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Церовиќ Сава Радомир, Кнежевиќ Драга Исаило;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Ашанин Мирка Милисав, Ђурашковиќ Марка Спасоје, Јегдић Јована Љубо, Јелић Пера Новак, Маловиќ Милутина Мирчета, Маловиќ Игњата Саво, Мијовиќ Вукосава Рајко, Шћепановиќ Миће Милка;

— за особени заслуги во ширењето на братството меѓу нашите народи и народности, како и во создавањето и развивањето на политичкото и моралното единство на земјата

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Ашанин Михаила Божо, Ђедовиќ Новака Душан, Ђурашковиќ Марка Спасоје, Милашиновиќ Васиља Пејка, Милашиновиќ Јеврема Радомир, Срдановиќ Живка Матије, Телебак Счепана Славко, Томић Мида Васо, Вуксановиќ Мирка Јоко, Зарубица Крста Вучета;

— за покажана лична храброст во борбата против непријателот за ослободување на земјата

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ

Барјактаревиќ Петра Војин, Јоксимовиќ-Цемовиќ Милосава, Пајковиќ-Мушикиќ Милица;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Чворовиќ Мића Рајко, Ђуровиќ Милете Вукашин, Јакић Уроша Драгољуб, Шушић Јована Радосав;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Булатовиќ Божо Милка, Јанковиќ Вукосава Јанко, Јекнић Марка Радоје, Кекић Љуба Радомир, Ненезић Ђурка Мишо, Одовиќ Ананије Гроздана, Поповиќ Милутина Душан, Шћепановиќ Видака Милутин, Томић Уроша Војин, Вујичиќ Милисав

Миливоје, Вујовиќ Крцуна Велимир, Жугић Рада Светозар;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Булатовиќ Радосава Грујица, Делић Нова Војислав, Кандић Милије Радивоје, Караџић-Вуксановиќ Мираша Дара, Ковачевиќ Ђурке Велимир, Перишевиќ Саве Митар, Петрушиќ Николе Милорад, Шушић Миливоја Милорад, Вуковиќ Душана Радивоје;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Чуровиќ-Јакић Радомира Миланка, Радовиќ Шћепана Веселин;

Од СР Хрватска

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Брезовечки Ивана Славко, Делак Миховила инж. Миховил, Гашпаровиќ Миховила инж. Ловро, Пољак Владимира др. Жељко, Веверка Ђуре Звонко;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Античевиќ Јуре Крсте, Бабић Јована Пантелија, Барбариќ Андрије Звонимир, Белачић Луке Драгутин, Караџоле Петра Јаков, Крајновиќ-Алтман Ивана Јулијана, Крекић Петра Никола, Кушпилић Марица Божо, Липовшћак Матије др. Иво, Лукиќ Боже инж. Далибор, Мајетић Филипа Ервин, Маргетић Мате Анте, Михарија Андрије Иван, Миклић Стјепана Стјепан, Миколавић Јосипа Богумил, Микуландра Марка Томислав, Плачек Јосипа Јосип, Секулић Нике Јово, Север Јосипа Јосип, Симић Оскара инж. Фрањо, Скрачић Марка Иво, Шмит Мате Анте, Тилјак Антуна Иво, Врбичић Јакопа Томе, Вукелић Ивана Максимилијан, Вукелић Ивана Миле, Вулетић Делимира Делимир, Жоња Марка инж. Јере Жуљевиќ Мартина Велимир;

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Хабијанац Влатка Маја, Миклавиќ Енгелберта Енгелберт, Петрић Ивана Милан, Равогајан Валента Виктор;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Баић Мартина Анте, Брлечић Стјепана Стјепан, Бубањ-Стромар Томе Невенка, Бушелић Вјеко-

слава Јосип, Јакшић Ивана Енди, Јакшић Михајла Никола, Јанковић Стевана Илија, Кос-Тушек Зено Владимир, Ковачевић Филипа Звонко, Крамарић Мирка Бранко, Лучић Ивана Петар, Марушић Ивана Анђелко, Микелић Милутина Борислав, Модрић Фране Вид, Остојић Николе Звонимир, Појатина Мије Иван, Рељић Стевана Саво, Ренко Матије Матија, Рожић Антона Антон, Сарделић Фране Јосип, Славица Јосипа Божо, Стилиновић Миле Мате Стипчић Виктор Виктор, Страшек Јосипа Вилим, Шуљевић Митрофана Игор, Тоља Шиме Станко, Тополник Звонимира Дражен;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бабић Ивана Бранимир, Бајзек Стјепана Стјепан, Баџић Илије Јере, Ван-Ружић Шимека Милка, Барановић Анте Миро, Батор Николе Шиме, Беровић Дунка Фране, Богдановић Николе Чедо, Бошњак Мије Маријан Врзовић Мате Петар, Бубањ Даринке Фране, Бујас Анте Шиме, Бујас Нике Вино, Букић Ивана Јосо, Бурум Пера Перо, Буторац Миле Иван, Церовић Алојза Богумил, Ђурувија Ђуре Душан, Чаче Ивана Бранко, Чичмирко Томе Мирка, Чорак Марка Марија, Добрила Андрије Вјекослав, Драганић Руже Ивица, Дрдић Мате Томо, Дудуковић Јанка Васо, Дуфек Емила Антун, Дугачки Ђуре Матија, Дулић Боже Мирко, Дункић Јосипа Никица, Ерак Јуре Јосо, Гајер Анте Борис, Голеш Шимуна Марин, Господнетић Љубомира инж. Предраг, Гргас Јакова Фране, Халамбек Ивана Звонко, Хлеб Матије Мијо, Хршак Стјепана инж. Павло, Хрупел Адама Јурај, Хуснак Божи-дара инж. Јосип;

Иљадина Бранка Динко, Иљадина-Венцел Мије Ружица, Јамшек Јосипа Владимир, Јерчиновић Андре Иван, Јурас Јосо Иво, Јурас Ивана Виктор, Каражинец Виктор Драгутин, Карловић-Вучинић Ђуре Марија, Киндер Божицара Златко, Кинцела Мате Вице, Кнежевић Анте Шиме, Кокић Јосо Јаков, Кошчак Марка Иван, Кошчак Блажа Маријан, Ковач Мате Рубен, Крбот Јураја Томо, Криштофић Фране Фране, Кулић Петра Јосип, Купрешанин Милана Илија, Кутлача-Брајковић Пашке Марија, Лабор Луке Јаков, Лакић Марка Крста, Ламбаша Крсте Бранко, Ламбаша Дунке Јаков, Ландека Петра Анте, Ледић Хаима Борис, Лесковар Албина Драго, Ливаковић Вице Живко, Лончарић Луке Велимир, Луковић Владимира Славко, Лулић Ивана Томо, Мачак-Грегор Ивана Резика, Маленица Боже Боже, Малић Вида Фране, Манце Томе Стјепан, Марковић Јураја Антун, Матуловић Ивана Марин, Михаљевић Крсте Славко, Миклић Стјепана Стјепан, Милковић Фране Нико, Милошевић Ђива Антун, Милошевић Јере Иво, Милотић Шиме Иван, Морковић Драгутина Иван, Мраовић Радослава Младен Мрчела Јуре Иво;

Немчић Фране Јосип, Ореб Франка Анте, Палчић Стаска Иво, Перковић Томе Марко, Пришак Петра Шимо, Протега Николе Јаков, Радонић Николе Јездимир, Рак Мате Никица, Речај Јосипа Иван, Родман Антуна Драгутин, Руње Шимуна Божо, Рупић Јерка Јаков, Сакоман Стјепана Јосип, Славица Марка Блаж, Славица Грге Миле, Смерке Јосипа инж. Златко, Смицеровић Ивана Милан, Сошић Шиме Шиме, Студак Петра инж. Вино, Шарановић Саве Ђорђе, Шарић Марка Анте, Шелендић Ивана Стјепан, Шимић Андрије Душан, Шимпрага Дмитра Петар, Шишара Иве Маринко, Шкугор Вице Раде, Швизер Павло Милан, Тадић Мате Славко, Томљановић Миле Јуре, Трипало Боже Ђорђе, Ујевић Андрије Петар, Узелац Мате

Иван, Узелац Михајла Симо, Видак Јована инж. Јевросима, Вучковић-Зеџ Радована инж. Радојка, Вуксан Ивана Фране, Зупанц Ивана Дражен;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Ватиница Луке Фране, Беровић Силвестра Јосо, Грубишић Иве Марко, Кричка Марка Милутина, Ламбаша-Калик Нике Стана, Паклар Милана Марија, Пилижота Јосе Мирко;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Аничкић-Дувњакоски Рудолфа Дражен, Арас Иве Никица, Вачкулић Лазе Лазо, Вакић Драгутина Љубомир, Вањад Блажа Иван, Барац Славка Бранко, Барац Андрије Иван, Боларић Антуна Иван, Брајковић Фране Марко, Бркић Петра Гојко, Пилар Игњаца Јосип, Ципек Павла Вид, Цвитановић Нике Ратко, Чајко Мије Јосип, Чакић Аћима Марко, Чалета Анте Крешо, Чогоља Јосе Анте, Чубрић Јуре Станко, Чулин Анте Анте, Дебељак Мартина Иван, Дековић Винка Душан, Демовић Ива Нико, Диклић Михе Ђуро, Дулибић Владе Јаков, Ђинај-Гершак Ивана Нада, Ђурић Јосипа Јосип, Фалат Мате Стјепан, Францути Јакова Марио, Фулир Стјепана Иван, Гелинео-Блажевић Мирка Блаженка, Главан Павле Паво, Готић Стјепана Јосип, Гулин Мате Младен, Гвајец Ивана Крешимир, Ивошевић Јосипа Иван, Јеленић Вазмослава Фране, Јелић-Мужић Шиме Стана, Јерковић Николе Исо, Јунаковић Крсте Иво, Јурас Иве Јосо, Јурас Пашке Живко, Јуричић Маријана Иван;

Кале Андрије Борис, Катушић Марица Вино, Кларић Нике Пашко, Кључарић Јосипа Иван, Колић Фране Никола, Кратофил-Матић Божицара Арсенија, Крчак Николе Анте, Кршић Шпире Пашко, Крстић Јаков Владимир, Кулаш Мартина Лука, Комар Мије Доминик, Крушко Хусеина Мухамед, Куртањек Стјепана Јосип, Кузича Фране Ојдана, Ланг Павла Хелмут, Левнајић Јанка Стојан, Луговић Фране Јаков, Мадунић Јуре Љубо, Маленица Раде Нико, Малеш Петра Анте, Марчић Боже Невенка, Маруна Анте Шиме, Михаљевић Стипе Јере, Михелчић Антуна Антуна, Микуландра Стипе Маринко, Микуландра Вице Мате, Микуландра Јосе Нико, Микуландра Јосе Вице, Милак Андрије Фране, Накић Николе Иван, Настовски Динка Никола, Николић Стјепана Никола, Окић Осман Осман, Ожанић Петра Владо, Паладин Мате Анте, Палијаш Стјепана Стјепан, Перић Раде Никола, Перовић Боже Жељко, Перовић Мартина Нико, Пијевић Николе Марко, Предавец Јакова инж. Стјепан, Прпић Луке Иван, Пуача Петра Драго, Пуче Јакова Анте;

Радан Томе Иван, Радић Марина Бранко, Радић Боже Петар, Рак Нике Нико, Рекић Николе Мате, Рибаровић Фране Никола, Рупић Пашка Миро, Скорић Милоша Ђуро, Славица Јакова Мате, Славица Грге Пашко, Становић Николе Ђорђе, Ширинић Анте Иван, Ширинић Стјепана инж. Никола, Шипшак Мате Мате, Шкугор Крсте Мирко, Штамбук Ивана Анђелко, Шупе Луке Дане, Тешулов Јерка Желимир, Торбић Милована Здравко, Ухлир Отокара Крсто, Урукало Нике Марија, Видука Петра Миле, Волф Милана Јосип, Вученовић Крсте Симо, Вучичевић Филипа Владо, Зворник Антуна Флеријан, Живковић Јосипа Анте, Жупан Фране Томо;

Од СР Србија

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Оташевиќ Бошка Добросав;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Глиновиќ Илије Витор, Митрашиновиќ Михаила Миљко, Паниќ Бошка Милован, Ршумовиќ Стевана Светозар, Тодоровиќ Велисава Илија;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Бошковиќ Боровоја Велимир, Павловиќ Михајла Живојин.

Бр. 143

17 октомври 1975 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од Воената пошта 2280, Белград

— за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

десетари: Лунар Рајка Марјан, Солонун Стипе Томислав, Стојичиќ Стојана Малиша;

војници: Алексиќ Гаврила Братислав, Авдагиќ Илије Рахман, Човиќ Бранка Велимир, Фриц Ивана Јосип, Крсманиќ Божицара Зоран, Ризвиќ Мехмеда Ирфан, Сивиќ Хасана Мехмед, Вилотиќ Александра Бошко;

Од Воената пошта 1912, Ниш

— за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

водник—стажиста: Радмиловиќ Паје Борислав;

десетари: Адемовиќ Садика Самид, Барлај Хаџа Зенељ, Ѓосиќ Фрање Марјан, Гочевски Санде Симо, Хаџириќ Фрање Јосип, Хорват Јосипа Иван, Ленак Стеве Милап, Марковиќ Гојка Велибор, Насуши Раима Веваир, Периќ Новака Милоје, Ристевски Ђорѓи Петко, Самарџиќ Веселка Јанко, Трифунковиќ Живојина Драгиша, Удовиќ Винкота Алберт, Вуковиќ Јосипа Милап;

разводници: Банко Анте Мирослав, Чолиќ Мује Мурадиф, Крстевски Крсте Љубомир, Кузмановиќ Драге Милутин, Стаменковиќ Рајка Драган, Шинчек Мартина Владимир, Шојановиќ Томислава Витомир;

војници: Адеми Адема Ѓазим, Агбаба Раде Јанко, Ајдиноски Ајдине Азиз, Алибеговиќ Салиха Ибрахим, Ваберовиќ Зилка Мухамед, Ѓосиќ Михајила Петар, Боргудан Андре Звонко, Брајковиќ Миле Милета, Ѓрлиќ Милована Љубиша, Гагиќ Живадица Драгослав, Халичевиќ Салиха Хасан, Хусејинбашиќ Ибрахима Давуд, Јовановиќ Новице Ѓорѓе, Котник Алберта Алберт, Ковачевиќ Анте Којо, Крстевски Ѓорѓица Стојанче, Лешћанец Николе Марјан, Методски Деара Абдула, Миџиќ Дике Митар, Миљевиќ Лазе Раде, Мухтаревиќ Алије Мухарем, Нектаријевиќ Петра Славиша, Николов Милев Трајче, Павков Живана Јазар, Педљиќ Сафара Ахмет, Пратљачиќ Марка Анта, Рачман Вишка Иван, Рулек Стјепана Иван, Селинчек Пецилије Антон, Стажиќ Марјана Перо, Стојанов Михајла Драги, Стојанов Ристе Иван, Сулејмани Јакупа Реџеп, Штековиќ Николе Ѓуро, Томац Драге Иван, Врањеш Новака Милап;

Од Воената пошта 7250, Загреб

— за примерна работа на развивањето полет за остварување на поставените задачи, како и за покажување на старешинските и војничките особини што служат за пример на другите

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

десетари: Коцан Виљема Ѓеза, Маравиќ Лазе Марко, Меѓедовиќ Пере Стеван;

разводници: Димитријевиќ Димитрија Радомир, Костиќ Милорада Зоран;

— за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

десетари: Бакрач Беге Фикрет, Ѓокиќ Светислава Миладин, Колачариќ Боровоја Владимир, Крстиќ Радивоја Драган, Планиниќ Филипа Јаков, Врховац Душана Томислав;

разводници: Иричанин Трајка Томислав, Таназијевиќ Михајла Драгослав;

војници: Чубрило Илије Милорад, Деспотовиќ Ѓорѓа Сава, Ѓогаш Анте Мирко, Лациќ Петра Филип, Мамела Авде Азиз, Мијајловиќ Марка Момчило, Мијаљевиќ Сретена Вјекослав, Ракочевиќ Алексе Милорад, Родела Назарија Еди, Семеекан Миливоја Емил, Синобад Момира Гојко, Шишиќ Адема Касим, Томиќ Секуле Зоран;

Од Воената пошта 3945, Сараево

— за примерна работа на развивањето полет за остварување на поставените задачи, како и за покажување на старешинските и војничките особини што служат за пример на другите

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

водник—стажиста: Свољшак Антона Антон;

десетари: Благојевић Владе Жарко, Јованић Јована Милан, Петровић Јокана Лазар;
разводник: Дервиши Чазима Исмаил;

— за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

десетари: Флориј Миодраг Славолуб, Кузмановић Милутина Драгослав, Маџашић Милана Божо, Милановић Владимира Милош, Муџиновски Ибрахима Шабан, Влајић Николе Ђорђе, Живковић Александра Велимир;

разводници: Авдуловић Тафила Авдуљ, Бенчић Флоријана Рудолф, Благојевић Властимира Златко, Бришник Владе Душан Бугарски Ивана Милош, Хриберник Станислава Станислав, Илић Милована Миленко, Јовановић Радмила Драгослав, Калнак Матеје Пишта, Крже Карола Јадислав, Лукић Пере Драган, Малагајски Паје Иван, Маљоку Садика Авни, Марјановић Стевана Драган, Младеновић Славише Милан, Овин Милана Ристо, Торњански Стевана Гена;

војници: Андраши Ивана Стјепан, Барић Марка Тонко, Борици Неџада Агрон, Ђурђевић Гојка Бош-ко, Гајић Светозара Зоран, Гавриловић Мратинка Миодраг, Херцег Фрање Иван, Јездимировић Милића Гвозден, Кнежевић Вишеслава Станимир, Крсташ Анте Јосип, Матијевић Светозара Радоје, Месареќ Антуна Антун, Михаљица Бранка Милан, Милојевић Милана Бранко, Паствечко Јозе Ивица, Павловић Креше Миле, Раденовић Милоша Милан, Рамадани Хамита Мехди, Савић Стојана Славолуб, Стојановић Цветка Милан, Шушњар Радосав Радомир, Тодоровић Вучића Драгољуб, Турк Франца Франц, Видојевић Радића Аца, Вићевац Бранислава Зоран, Зрнић Милоша Милутин;

Од Воената пошта 7345, Сплит

— за примерна работа на развивањето полет за остварување на поставените задачи, како и за покажување на старешинските и војничките особини што служат за пример на другите

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

морнар: Палаверсић Јосипа Јошко;

— за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

десетари: Ајтај Младена Милош, Баић Остоје Слободан, Цицак Младена Милан, Даниловић Радоја Милутин, Гајић Драгутина Љубивоје, Катушић Динка Желко, Млинаревић Јовице Живко, Омербашић Хасана Хамид, Петровић Добросав Милош, Пиплица Нике Драсан, Радојевић Јована Зоран;

разводници: Бушетиначан Златка Ђуро, Чачић Душана Желко, Георгијев Кубре Мијалче, Игњатовић Милутина Милан, Иванковић Драга Иван, Крњачић Јанка Станко, Милошевић Радоја Александар, Прањић Пеје Маријан, Радојевић Животе Ранко;

морнари: Бајчетић Јована Милорад, Костањевац Стјепана Павла, Митровић Михајла Миломир, Перић Пере Илије;

Од Воената пошта 4795, Белград

— за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

десетари: Броз Томе Франчишек, Чортан Душана Мирослав, Десанчић Петра Јован, Димитровски Ки-ре Иван, Додић Стојана Милорад, Миљковић Момчила Мића, Мирковић Будимира Славиша, Нонковић Луке Стеван, Велковски Владе Петре;

разводници: Андоновиќ Ђорѓа Драган, Брајковић Милана Јосип, Гајић Јована Зоран, Марић Милана Перо, Маринковић Славка Радован;

војници: Бобић Саве Драго, Брзљач Марка Милан, Дујакковић Душана Војко, Ђорђевиќ Стојана Димче, Ђукић Луке Ђорђе, Ђукић Цвијетина Милан, Феликс Јосипа Иван, Главица Андрије Стјепан, Илић Ђуре Драган, Јелић Живорада Мирко, Јосић Петра Ђорђе, Јовић Будимира Зоран, Камбери Алије Алит, Лабус Милана Раде, Мачак Вељка Јован, Марјановић Владимира Драговиќе, Милосављевић Момира Слободан, Мрђа Здравка Милан, Млакар Ивана Јанез, Новалић Мехмеда Фехим, Обрадовић Милисана Миомир, Памић Реце Мујо, Пипуш Фредерика Драго, Подјаворшек Алојза Венчеслав, Рамута Јанеза Антон, Режонџа Франца Франц, Ружић Момчила Славко, Станешић Марка Антун, Стевановић Чедо Милосав, Шехмехмедовић Алије Ђемал, Шуша Рајка Слободан, Танасковић Здравка Милисав, Вилотић Милована Јово, Зупанц Мартина Бранко, Живковић Луке Гојко;

Од Воената пошта 4578, Белград

— за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

десетари: Харангозо Шандора Шандор, Јовичић Владимира Милан, Тандарић Јуре Никола, Живанчевић Драгише Петар;

разводник: Зећировић Мустафе Исмаил.

Бр. 145

20 октомври 1975 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат

Од сојузните органи и организации

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА**Томич-Сакелшак Антона Зора;**

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ**Хавић Мехе Славко, Маловразић Петра Божи-дар, Марини Франца инг. Камило;**

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ**Тончић Емила Хенрик;****Од СР Восна и Херцеговина**

— за долгогодишна револуционерна работа, за особени заслуги во јакнењето на свеста на нашите граѓани во борбата за слобода и независност на земјата, како и за придонес на политиката на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и другите држави

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА**Марасовић Петра Олга;**

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ**Митрић Симе Радомир;**

— за особени заслуги во ширењето на братството меѓу нашите народи и народности, како и во создавањето и развивањето на политичкото и моралното единство на земјата

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ**Куревић Ивана Стипе, Шобот Ђуре Душко;**

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ**Бркић Мухамеда проф. др Ибро, Њехајић Хусе Хамо, Дујковић-Веселић Владимира Сока, Ковачевић Јове Никола, Твртковић Рашида проф. др Рифат, Векић Душана Ђуро, Зубовић Мустафе Осман;**

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ**Чало Мухамеда Мехмед, Елаковић Милоша Сергије, Хавић Арифа проф. др Изет, Капетановић Нурудина прим. доц. др Хасан, Мاستиловић Обрада****проф. др Борислава, Рамадановић-Шербић Мехмеда др Хиба, Тадић Мије Божо;****Од СР Црна Гора**

— по повод шеесетгодишнината на животот и долгогодишната револуционерна работа, а за особени заслуги во јакнењето на свеста на нашите граѓани во борбата за слобода и независност на земјата, како и за придонес на политиката на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и другите држави

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА**Божовић Николе Владимир;****Од СР Хрватска**

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ**Радић Душана Божо;**

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА**Волнер Вилима Драган;**

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ**Ђаковић Марка Лука;****Од СР Македонија**

— за особени заслуги во образованието и воспитувањето на младите генерации и за значаен придонес во ширењето на просветата и културата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА**Гимназија „Никола Карев“, Скопје;**

— по повод стогодишнината на работата, а за особени заслуги во основното образование и воспитувањето на младите за корисни членови на општеството и за придонес во ширењето на просветата и културата

Осумгодишното училиште „Климент Охридски“ — Охрид;

— по повод триесетогодишнината од основањето а за особени заслуги во негувањето на музичката уметност и ширењето на музичката култура

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ**Македонска филхармонија, Скопје;**

— по повод триесетгодишнината од постоењето а за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Ауто-кука „Механика“, Скопје;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата, а по повод дваесет и петгодишнината на работата

„Енергоинвест — алумина“, Скопје;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Брајковски Саве Филип, Гиноски Секуле Лазо;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Беличанец Ангеле Илија, Ивановски Сандев Мијалчо, Јовковски Васил Јовко, Кардула Георги Вергула, Крлиу Хусни Мети, Наумовски Јосиф Круме, Стезоски Косте Сандре;

— за особени заслуги во ширењето на братството меѓу нашите народи и народности, како и во создавањето и развивањето на политичкото и моралното единство на земјата

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Демир Тахир Хамди, Димитриевски Авакум Димче, Грујевски Бојо Александар, Инадески Илиев Митре, Муча Тосум Керима, Пејоски Методија Драгољуб, Рупе Ило Пере, Садик Мемед Шанин, Саздовски Миланов Тод Софронијевски Папов Томо;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Јанески Димче Коце, Јосифовски Јосиф Илија, Крајевски Лазар Воро, Маткалиев Диме Стојан, Митески Милов Владо, Поповски Стерјов Костадин, Прокопиев Манасије Трајко, Стефаноски Костов Божиќ, Теменугов Мито „Железни“, Вулчевик-Таневска Славе Лила;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Гурески Цветан Трајан;

— за покажана лична храброст во борбата против непријателот за ослободување на земјата

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ

Ивановски Сандев Мијалчо, Саздовски Миланов Тод;

Од СР Словенија

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Кобе Јакоба Борис, Zwitter Martina dr Fran;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Брајовић Спасоје Петар, Видмар Фердинанда Нанде, Видмар Фердинанда Драго, Згонц Антона Антон, Жеровиќ Стапислав;

— за особени заслуги во ширењето на братството меѓу нашите народи и народности, како и во создавањето и развивањето на политичкото и моралното единство на земјата

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Форте Филипа Марко, Кухел Антона др Антон;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Бабич Жоже, Град Јернеја Леополд, Грошел Франца Божо, Јевц Франца Иван, Камникар Хинка Хинко, Кеш Антона Антон, Копјанчич Марије Петер, Комел Антона Лојзе, Крижнар Томажа Франц, Пенца Франце Жоже, Раздрх Ивана Иван, Симич Антона Жоже, Скодлар Иване Иван, Словенц Жоже Јазез, Становник Франца Алеш, Стопар Јакоба Владимир, Шегула Катарина др Ива, Шиндич Рудолфа Мирко, Трбович Николе Душан, Турк-Радви-ко Јандрија Зора, Весел Жоже Богомир, Видмар Албина Нада, Загорц Јосипа Жоже, Закрајшек Павла Милан, Здравлич Жожефа др Марио, Зорник Ивана Клавдиј;

-- за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Божич-Макаровиќ Рудолфа Нада, Дермота Ј. Франц, Хубад Матеја Само, Маистер Рудолфа инг. Борут, Пирнат Јанеза Јанез, Зупанчич Франца Франц;

Од СР Србија

— по повод триесетгодишнината од победата над фашизмот, а за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Београдски издавачко-графички завод, Инду-стрија шећера и врења „Димитрије Туцовић“ — Београд;

— по повод деведесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги во основното образование и воспитувањето на младите за корисни членови на општеството и за придонес во ширењето на просветата и културата

Основна школа „Алекса Шантић“, Белград;

— по повод триесетгодишнината од ослободувањето на земјата, а за долгогодишна работа и особени заслуги во основното образование и воспитувањето на младите за корисни членови на општеството и за придонес во ширењето на просветата и културата

Основна школа „Браћа Рибар“, Белград;

— по повод дваесетгодишнината од постоењето а за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Дуванска индустрија, Врање ООУР „Врање“;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

Индустрија пољопривредних машина „Змај“ — Земун;

Текстилни завод „Цвета Дабић“, Титово Ужице;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата, а по повод дваесет и петгодишнината на работата

Ваљаница бакра и алуминијума „Слободан Пенезић — Крчун“ — Титово Ужице;

— по повод педесетгодишнината на работата, а за особени заслуги и успеси во стручното образование на техничкиот кадар и воспитувањето на младите за корисни членови на општеството

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Средна машинска техничка школа „Петар Драпшин“ — Белград;

— по повод педесет и петгодишнината на работата а за особени заслуги во развивањето на физичката култура и спортот, за постигнати успеси на натпреварувањата и во ширењето на прогресивните идеи меѓу работниците

Спортско друштво „Раднички“, Белград;

— по повод четириесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Фабрика гумених производа „Тигар“ — Пирот;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

Фабрика кожа „Партизанка“ — Титово Ужице; „Јанко Лисјак“ — Монтажно проектно предузеће — Белград;

— за заслуги и успеси во превентивно лекување и закрепнување на работниците и работничката младина

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Завод за рехабилитацију радника „Букуља“ — Аранђеловац;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Боговац Вукашина Благоје, Рибникар-Хајек Емида Јара, Сибиновић Боже Момчило;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Бјелић Ранка Владимир, Боднаров Петра Стеван, Гошић Богољуба Сретен, Вићић-Волтић Грујице Десанка;

— за особени заслуги во ширењето на братството меѓу нашите народи и народности, како и во создавањето и развивањето на политичкото и моралното единство на земјата

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Булајић Ђоке Војин, Пилиповић Драгана Ђоко, Попивода Благоја Машут, Стојадиновић Радисава Живко;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Ахимовић Радисава Радован, Ђопић Стевана Михајло, Димић Симе Анђелко, Баковић Миле Милан, Грубишић-Видовић Пере Драгица, Косовић Пера Милан, Јакетић Михаила Жарко, Машовић Николина Боса, Николић Алексе Станислав, Пашић Бајана Душан, Пивко Људевита Светолик, Стојановић Милорада Витомир, Видојковић Илије Димитрије, Жаркић Милана Андрија;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Гуслов Гавре Лука, Пешић Мира Владимир, Стаменковић Василија Ђорђе;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ**

Младеновић-Маљковић Шпире Милка, Пантић
Милорада Василија Попивода Благоја Машут;

— за особени заслуги во ширењето на братство-
то меѓу нашите народи и народности, како и во соз-
давањето и развивањето на политичкото и морално-
то единство на земјата

**СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН
ВЕНЕЦ**

Младеновић-Маљковић Шпире Милка, Пантић
Милорада Василија;

— за покажана лична храброст во борбата про-
тив непријателот за ослободување на земјата

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ

Младеновић-Маљковић Шпире Милка, Пантић
Милорада Василија, Пијаде-Петровић Владимира
Лепа, Пилиповић Драгана Ђоко Попивода Благоја
Машут, Рибникар-Хајек Емила Јара;

— за особени заслуги и постигнати успеси во
работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Добријевић Тода Милан.

Бр. 146
22 октомври 1975 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

У К А З**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на
Социјалистичка Федеративна Република Југославија
и член 4 од Законот за одликувањата на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија одлу-
чува да се одликуваат:

— за вонредно залагање и успешно извршено
оперирање и лекување на југословенската граѓанка
Весна Вуловиќ, пострадана во авионската несреќа
во Чехословачка Социјалистичка Република

**СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО
ЗЛАТНА СВЕЗДА**

проф. др Кунц Бохумила Зденек, шеф на невро-
хируршката военна болница во Прага;

доцент др Фушек Андеја Иво, хирург на вое-
ната болница во Прага;

— за вонредно залагање во пронаоѓањето, ука-
жувањето на прва помош и транспортирањето на
југословенската граѓанка Весна Вуловиќ, пострада-
на во авионската несреќа во Чехословачка Соција-
листичка Република

**СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО
СРЕБРЕНА СВЕЗДА**

Мартичак Јана Јан, Хенке Јиндрицха Бруно.

Бр. 152
28 октомври 1975 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

У К А З**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на
Социјалистичка Федеративна Република Југославија
и член 4 од Законот за одликувањата на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија одлу-
чува да се одликуваат:

— за заслуги и успешно остварување на стопан-
ската соработка помеѓу полската моторна индустри-
ја и Заводите „Црвена застава“ од Крагуевац, со
што е сторен значаен придонес во развивањето на
пријателските односи помеѓу Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија и Народна Репуб-
лика Полска

**СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ**

Jedynak Józef Andrzej;

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА СВЕЗДА НА ГЕРДАН

Bielecki Jerzy Jerzy, Kraterski Stefan Andrej,
Drozda Stanislaw Zygmund;

**СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО
ЗЛАТНА СВЕЗДА НА ГЕРДАН**

Górecki Rudolf Andrej, Konikowski Władysław
Witold, Koszowski Kazimierz Leonard, Pietrzak
Szymon Edward, Zarembski Jakub Michal;

**СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО
ЗЛАТНА СВЕЗДА**

Drachal Jan Tadeusz, Chorazy Florian Zdzisław;

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Krajewski, Marcell Kazimierz, Wronka Aleksander Jan.

Бр. 153
3 ноември 1975 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

У К А З**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува:

— за особени заслуги стечени во борбата против фашистичките окупатори, а во составот на единиците на Народноослободителната војска и партизанските одреди на Југославија

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

примаријус др Штефан Шимко.

Бр. 154
5 ноември 1975 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

У К А З**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од СР Словенија

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Жабјек Франца Сашо;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Божак-Ферјанец Штефана Штефка, Заврл-Средкар Валентина Франца;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Ленарич-Корошец Грегора Милица, Меглен Јанеза Јанез, Штиблер-Станко Леополда Аница, Загорци Јоже Мартин;

Од СР Србија

— за особени заслуги во ширењето на братството меѓу нашите народи и народности, како и во создавањето и развивањето на политичкото и моралното единство на земјата

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Рајчиќ Васе Живко;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Деспотовиќ Тодора Слободан, Миловановиќ Милосја Богољуб Пантелиќ Милована Радован, Поповиќ Ристе Драгољуб, Скенциќ Исаила Дејан;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Павловиќ Јеремија Милутин, Пелиќ Ивка Вучко, Перунчиќ Чедомира Михаило, Раѓен Христифора Илија, Симиќ Младена Милибор, Сретеновиќ Драгутина Родољуб, Сташевиќ Чедомира Рајко;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Арсенијевиќ Илије Рајко, Арсиќ Живана Радомир, Бобериќ Радивоја Богдан, Борковиќ Петра Марко, Илиќ Стевана Никола, Љуштак Љушита Мисим, Мицковиќ Тодора Димитрије, Милинковиќ Рајка Иван, Неофитовиќ Рајка Милоје, Пајиќ Војимира Драгољуб, Радиновиќ Петра Тодор, Радојчиќ Жарка Милена, Танасковиќ Пере Душан, Танасковиќ-Шариќ Ивана Персида, Томашевиќ Милана Добривоје, Војиновиќ Игњата Драгољуб, Војиновиќ Живана Славољуб, Вучковиќ Тривунац Јока, Вулићевиќ Драгутина Петар, Вулићевиќ Петра Здравко, Живановиќ Милована Велимир;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Вукобрат Драгана Урош;

Од САП Косово

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Аљај Шабана Риза;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Шаипи Тефика Ђенан;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бејтулаху Хаки Нахид, Битичај Лимона Демир, Цудовић Радоша Славко, Феризај Садри Јусуф, Јунику Схуџери Цеват, Келеменди Јакуп Ђазим, Максут Неџемедин Шакир, Павловић Светозара Ра-томир, Поресчи Ибрахима Гани, Вула Риза Сулеј-ман;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Мумциу Ђамиљ Самедин, Стојановић Косте Миодраг;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Вацковић Крсте Бранко, Даутај Салиха Јануз, Доманику Хајрула Сами, Хима-Ђевори Мехмета Вера, Јусуфи Бајрама Вејта, Лошај Мухарема Иса, Перјуци Мухарема Назим.

Бр. 155

7 ноември 1975 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува

— за заслуги за долгогодишно успешно водење на Словенечкиот пеачки хор „Звон“ во Heerlerheid и за придонес во развивањето на пријателството

помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија и Кралството ХоландијаСО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО
ЗЛАТНА СВЕЗДА НА ГЕРДАН

Joseph (Francois Antoine) Willems.

Бр. 159

14 ноември 1975 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

157. Одлука за дополние на Одлуката за ослободување од плаќање на данок на промет на медалјони значки и придатоци, што се издаваат по повод на настани од посебно значење за народите и народностите на Југославија — — — 313
158. Одлука за утврдување на посебниот износ на глобалната девизна квота за увоз на репродукциони материјали и делови за производство на телепринтери и телевизиски уреди — — — — — 313
159. Одлука за мерките за спроведување на кредитната политика во 1976 година — 313
160. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за содржината на одделни конта во Основниот контен план за организациите на здружениот труд — — — 317
161. Правилник за дополненија на Правилникот за начинот на поднесување и за содржината на изводот од програмата за намиравање на обврските на корисникот на општествени средства — — — — 321
162. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Kleine Zeitung“ 321
163. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Neue Kronen Zeitung“ — — — — — 322
164. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Die Welt“ — 322
165. Решение за дополние на југословенскиот стандард за моторни масла тип А 322
166. Решение за дополние на југословенскиот стандард за моторни масла тип В 322
167. Решение за дополние на југословенскиот стандард за моторни масла тип С — 323
168. Решение за дополние на југословенскиот стандард за моторни масла тип D 323
169. Решение за југословенските стандарди за мерење на парцијални празнења — — 323
170. Листа на кандидатите за дополнителен избор на еден делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ — — — — 323
- Укази — — — — — 324
- Одликувања — — — — — 324
- Меѓународни договори — — — — — 273

Издавач: Политичка установа Службен лист на СФРЈ Белград Јована Ристиќа 1 Пошт. Факс 226

— Директор и главен и одговорен уредник Душан Матовиќ. Улица Јована Ристиќа бр. 1 —

Печати: Београдски издавачко-графички завод, Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 13